

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 97

Год. LXIII

Понеделник, 6 август 2007

Цена на овој број е 190 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1253. Уредба за методологија за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за локалните установи во културата во 2007 година.....	2	1261. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност за основање на слободна економска зона долина на никелот основана од Фени индустри АД с.Возарци од Кавадарци	6
1254. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2007 година.....	3	1262. Одлука за реализација на купопродажбата на акции во државна сопственост во АД ТЕЦ Неготино.....	7
1255. Уредба за методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2007 година.....	4	1263. Одлука за основање на државен Студентски дом во Гостивар.....	7
1256. Одлука за давање согласност на Одлуката за одобрување дисконт на тековните и идни сукцесивни обврски како и на долг од минатите години на ЈКП на општините корисници на вода од РВ Студенчица.....	4	1264. Одлука за изменување на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2001 година.....	8
1257. Одлука за овозможување влез на државјани на Република Грција во Република Македонија со лична карта....	4	1265. Одлука за изменување на Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2002 година.....	8
1258. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Молдавија.....	5	1266. Одлука за изземање од стопанисување и за давање на користење недвижен имот.....	8
1259. Одлука за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2007 година наменети за финансирање на здруженија на граѓани и фондации....	5	1267. Одлука за давање согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост.....	9
1260. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	6	1268. Одлука за давање согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест.....	9
		1269. Одлука за давање согласност на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	9
		1270. Решение за доделување титула амбасадор на културата на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија.....	9

	Стр.		Стр.
1271. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈУ Специјален завод - Демир Капија.....	9	1280. Правилник за пропишување на формата, содржината и начинот на доставување на извештајот кој давателите на потрошувачки кредити треба да го достават до Министерството за економија за бројот на склучените договори за кредити и договорената годишна стапка на вкупните трошоци	19
1272. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за аеродромски услуги "Македонија"-Скопје.....	10	1281. Правилник за апарати на гас.....	20
1273. Решение за разрешување од функцијата заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	10	1282. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за квалитетот на течните горива.....	28
1274. Решение за именување заменик на директорот на Државниот завод за статистика.....	10	1283. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата....	28
1275. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2007 година.....	10	Агенција за државни службеници	
1276. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година.....	12	165. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници.....	29
1277. Програма за изменување и дополнување на Програмата за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2007 година	14	166. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит.....	30
1278. Правилник за пропишување на формата и содржината на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити и формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити.....	14	Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување	
1279. Правилник за формата и содржината на Регистар на даватели на потрошувачки кредити на кои министерот за економија им издал дозвола за одобрување на кредити и Регистар на кредитни посредници кај даватели на кои министерот за економија им издал дозвола за одобрување на кредити.....	17	167. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за инвестирање на средствата на пензиските фондови.....	31
		Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2007 година.....	31
		Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јули 2007 година.....	32
		Огласен дел	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1253.

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ ВО КУЛТУРАТА ВО 2007 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок за локалните установи во културата, по општини и Градот Скопје во 2007 година.

Член 2

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 2007 година во Раздел 18010, Подпрограма А2-пренесување на надлежностите на ЕЛС, ќе се врши финансирање на локалните установи во културата, преку блок дотации.

Член 3

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, наменски се распределуваат на општините и на Градот Скопје, за локалните установи во културата, на кои тие им ги преземале основачките права, согласно Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05 и 48/07).

Член 4

Средствата определени како блок дотација за 2007 година се утврдуваат како збир од непотрошените средства од наменската дотација за 2007 година по општини и средствата потребни за исплата на плата и надоместоците за храна и превоз на вработените во локалните установи од областа на културата по општини, за преостанатите месеци од 2007 година.

Распределбата на средствата од блок дотацијата се врши по следните критериуми:

- Историски трошоци: појдовна основа за утврдување на блок дотациите за локалните установи од културата се средствата што во претходната година се обезбедени во Буџетот на Република Македонија за наменски дотации;

- Варијабилни трошоци: средства за финансирање на активности за библиотечна, музејска и музичко-сценска дејност од локален интерес, во зависност од квалитетот и значењето;

- Материјални трошоци: средства за дел од материјални трошоци, се покриваат до 200 ден. од м2 (за електрична енергија, за затоплување, за комунални услуги и за одржување на објектите во зависност од површината на објектите);

- Средствата за осигурување на недвижности и права: по цени (полиси) на осигурување на установите во културата за 2004 година и тоа: за осигурување од пожар на објектите по пазарна вредност и 11 ден. по м2 од премија; за опремата по пазарна вредност за 2004 година и по премиска стапка; за книжниот фонд по број на книги, по вредност од 50 ден. за книга и 0,015

денари по книга од премија; за вредносна опрема по утврдена вредност и по премиска стапка; за информатичка опрема по пазарна вредност и по премиска стапка; за стакло по м2 по вредност за секој вид на стакло и по премиска стапка и за животните во 300 утврдена за животните по видови и по премиска стапка.

- Средства за плати и надоместоци за вработените (надомест за храна и превоз) во локалните установи од областа на културата по општини: платите во установите од областа на културата се одредуваат согласно Колективниот договор за култура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/05, 35/06), Спогодбата за утврдување на најниска плата за најнизок степен на сложеност, склучена на 03.03.2006 година помеѓу Владата на Република Македонија и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија- СОНК и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на културата.

Распределбата на средствата од блок дотацијата за културата по општини се врши според формулата:

$$\begin{aligned} \text{ВБДк} &= \sum \text{БДо} && \text{каде } o=1,2,3... \\ \text{БДо} &= \text{НДо} + \text{Ипно} \\ \text{Ипно} &= \text{Ипло} + \text{Ихо} + \text{Ипо} \\ \text{Ипло} &= M \times \sum \text{Ипллуо} \\ \text{Ихо} &= X_o \times 2300 \times M \\ \text{Ипо} &= P_o \times 900 \times M \\ \text{ВБДк} &- \text{вкупна блок дотација за култура;} \\ \text{БДо} &- \text{вкупна блок дотација за општина;} \\ \text{НДо} &- \text{преостанато салдо од вкупна наменска дотација за општина за 2007 година;} \end{aligned}$$

ИПНо- износ за плати и надоместоци за вработените во локалните установи од областа на културата во општината за преостанатите месеци од 2007 во кои општините ќе се финансираат со блок дотација;

М- број на месеци во 2007 година во кои општините ќе се финансираат со блок дотација;

Ипло- износ на плати во општината;

Ипллуо- износ за плати за вработените во локалните установи од областа на културата во општината;

Ихо- надомест за храна за вработените во локалните установи од областа на културата во општината;

Хо- број на вработени во локалните установи од областа на културата во општината;

Ипо- надомест за вработените во локалните установи од областа на културата во општината што користат превоз;

По- број на вработени што користат превоз во локалните установи од областа на културата во општината.

Член 5

Средствата за блок дотации за установите од културата ќе се насочуваат по општини и Градот Скопје од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура, квартално по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4459/1
31 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1254.

Врз основа на член 45, став 2, алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2007 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2007 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2007 година, во Раздел 15010- Заштита на деца, Програма А, Потпрограма А2-Пренос на надлежности на општините, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитување на деца-општински јавни установи за деца-детски градинки.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- бројот на вработени за дејноста згрижување и воспитување на деца-општински јавни установи за деца-детски градинки за општината и општината во Градот Скопје;

- бројот на деца во секоја општинска јавна установа за деца-детска градинка одделно и тоа на проектиран капацитет на деца за оние градинки каде што фактичкиот број на деца е под проектираниот капацитет и на фактички број на деца за оние градинки каде што фактичкиот број на деца е поголем од проектираниот;

- трошокот односно цената по дете врз основа на месечната цена за престој на дете во општинска јавна установа за деца-детска градинка за делот што се финансира од буџетски средства со претпоставено зголемување на цената на ресурсите за заоплување;

- должината на периодот за греење со вкalkулирани трошоци за греење за 1 (еден) месец повеќе од останатите општински јавни установи за деца-детски градинки каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите места;

- простор за тековното одржување пресметан според норма за простор по дете (8м2 по дете).

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$\text{БД} = \text{П} + \text{ТД} + \text{ТО}$$

БД- блок дотација за дејноста згрижување и воспитување на деца-општински јавни установи за деца-детски градинки за општината и општината во Градот Скопје.

П- плати, наемнини и надоместоци за вработените во дејноста згрижување и воспитување на деца - општински јавни установи за деца - детски градинки во општината и општината во Градот Скопје.

ТД - трошок за стоки и услуги за згрижување и воспитување на децата во општинските јавни установи за деца- детски градинки за општината и општината во Градот Скопје.

ТО - трошок за тековно одржување на објектите - општински јавни установи за деца - детски градинки за општината и општината во Градот Скопје.

Член 5

Средствата за блок дотации за општинските јавни установи за деца-детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во Градот Скопје каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, квартално или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4595/1
31 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1255.

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2007 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок за 2007 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполните условите за пристап до блок дотациите за финансирање на пренесените надлежности.

Член 2

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 2007 година во Раздел 15020 - Социјална заштита, програма А, потпрограма А2 - Пренос на надлежности на општините, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита - домови за стари лица.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- бројот на сместени лица, корисници на социјална услуга;
- трошок односно цена по корисник;
- трошоци за тековно одржување на објектот на установата, вклучително и должината на период на греење во установата и бројот на вработени земајќи ја во предвид и тековната декомпресија на плати.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$БД = П + ТК + ТО$$

БД - блок дотација за социјална заштита - домови за стари лица за општина

П - плати, наемнини и надоместоци за вработените во дејноста социјална заштита - домот за стари лица во општината вклучувајќи ја и тековната декомпресија на плати

ТК - трошок за сместување на социјални корисници во домот за стари лица во општината вклучително и должината на период на греење во установата

ТО - трошок за тековно одржување на објектите.

Член 5

Средствата за блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, квартално или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4459/2
31 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1256.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ОДОБРУВАЊЕ ДИСКОНТ НА ТЕКОВНИТЕ И
ИДНИ СУКЦЕСИВНИ ОБВРСКИ КАКО И НА
ДОЛГ ОД МИНАТИТЕ ГОДИНИ НА ЈКП НА
ОПШТИНИТЕ КОРИСНИЦИ НА ВОДА ОД РВ
СТУДЕНЧИЦА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката бр. 02-248/1-5 од 26.02.2007 година за одобрување дисконт на тековните и идни сукцесивни обврски како и на долг од минатите години на ЈКП на општините корисници на вода од РВ Студенчица, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1609/1
25 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1257.

Врз основа на член 4, став 4 од Законот за движење и престој на странци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/92, 66/92, 26/93, 45/02 и 66/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.07.2007 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ ВЛЕЗ НА ДРЖАВЈАНИ
НА РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА СО ЛИЧНА КАРТА**

Член 1

Со оваа одлука им се овозможува на државјаните на Република Грција да влегуваат во Република Македонија само со лична карта издадена од надлежните органи на Република Грција од денот на влегување во сила на оваа одлука до 31.12.2007 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3713/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1258.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ
АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА МОЛДАВИЈА

1. За учество во НАТО/ПзМ медицинска вежбовна активност „Medcure-07“ (во натамошниот текст: вежбата), која ќе се одржи во Кишинев-Република Молдавија, во периодот од 29.07.2007 до 11.08.2007 година, се испраќа единица во состав од 6 (шест) припадници на постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, од кои 2 (два) офицери, 3 (три) подофицири и едно цивилно лице на служба во Армијата на Република Македонија, со санитарски материјали и опрема потребни за учество во изведувачето на вежбата.

2. Финансиските трошоци за реализација на вежбовната активност, ги обезбедува делумно Министерството за одбрана на Република Македонија, а делумно Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовните активности, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19 - 4570/1
 31 јули 2007 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1259.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/06) и во врска со член 61, ставовите 4 и 5 од Законот за здруженија на граѓани и фондациите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98 и 29/07) и Одлуката за критериумите и постапката за распределба на финансиските средства на здруженијата на граѓани и фондации од Буџетот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА
НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЈА
НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се врши распределба на 15.000.000 денари од планираните средства во Буџетот на Република Македонија за 2007 година, раздел 09002-Министерство за финансии-функции на државата, Потпрограма 20-Функција, ставка 463-Трансфери до невладини организации, расходна потставка 463110-Трансфери до здруженија на граѓани и фондации, како учество на Републиката во финансирањето на следните здруженија на граѓани и фондации:

Р.Б.	Организација/Здружение/Фондација	Седиште	Одобрен износ
1	2	3	4
1	Здружение за Културно и Едукативно Образование на граѓани-„КЛУБИ ЕЛИТА“-Скопје	Скопје	245.000
2	Здружение на инвалидите „Шпреса“	Скопје	114.000
3	Здружение на граѓани Мултикултура	Тетово	97.000
4	Организација на жени на општина Свети Николе	Свети Николе	113.000
5	Здружение на информатичарите на Македонија – Скопје	Скопје	228.000
6	Здружение на граѓани со телесен и ментален хендикеп „Свезда“ Македонска Каменица	Македонска Каменица	117.000
7	Здружение на млади музички уметници – Битола	Битола	140.000
8	Здружение на граѓани политички прогонувани, затворани и осудувани за идеите за самобитноста на македонскиот народ и неговата државност	Скопје	458.000
9	Еколошко друштво Планетум	Струмица	141.000
10	Извиднички одред „Димитар Влахов“ Велес	Велес	110.000
11	Културно Здружение „Буримет е Шарит“ – Тетово	Тетово	345.000
12	Здружение на граѓани за помош на децата со проблеми во психофизичкиот развој и изразито низок социјален и економски статус „ПАНТЕР ПАН“	Скопје	216.000
13	Ансамбл на народни инструменти и песни „Стефче Стојановски“ Скопје	Скопје	228.000
14	Центар за обука и советување на жените – ЕРА Гостивар	Гостивар	113.000
15	Форум за човекови права на Македонците од егејскиот дел на Македонија – Скопје	Скопје	193.000
16	Сојуз на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија на Република Македонија – Скопје	Скопје	205.000
17	Центар за култура и уметност – Велес	Велес	236.000
18	Здружение за хуманитарни активности „Синергија“ – Штип	Штип	275.000
19	Регионален хендикеп центар	Прилеп	135.000
20	Граѓанска иницијатива за еднакви можности СЕМПЕР Битола	Битола	263.000
21	Здружение на студенти и младинци со хендикеп	Скопје	340.000
22	Центар за Европски интеграции Македонски Брод	Македонски Брод	273.000
23	Хуманитарна организација „БЕ-НЕРА“ – Прилеп	Прилеп	360.000
24	„SOS Куманово“	Куманово	105.000
25	„Сојуз на земјоделци на Македонија“	Битола	574.000
26	Детски Парламент на Македонија	Скопје	216.000
27	Сојуз на здруженија за техничка култура Народна техника“ – Битола	Битола	116.000
28	Европеан Линк Центар	Гостивар	297.000
29	Пчеларско Здружение ШАРОПИН Д.Бањица Гостивар	Гостивар	301.000
30	Здружение на граѓани „Река“ – Кратово	Кратово	221.000
31	Организација на жени „РАДИКА“ Скопје	Скопје	297.000
32	Здружение на жени „Престиж“ – Битола	Битола	110.000
33	Центар за социјални иницијативи Надеж – Скопје	Скопје	354.000
34	Здружение на Сетинци-Попадинци од Лерин во Македонија – Скопје	Скопје	247.000
35	Културно уметничко друштво „Шпреса“	Струга	280.000
36	Светски Македонски Конгрес	Скопје	313.000
37	Стрип центар на Македонија	Велес	67.000
38	Здружение на граѓани за поддршка на лица со посебни потреби „Поддршка“ Гевгелија	Гевгелија	357.000

39	Транспарентност – Нулта корупција	Скопје	245.000
40	Здружение на граѓани „ЕКО-СВЕСТ“ Скопје	Скопје	183.000
41	Фондација НВО Инфоцентар	Скопје	332.000
42	Сојуз на историчарите на Република Македонија	Скопје	190.000
43	Здружение на граѓани за заштита на акционерите „Акционер 2001“ - Скопје	Скопје	149.000
44	Друштво за достоинство на хендикепираните лица Надеж (ДЦХЛ Надеж) од Штип	Штип	96.000
45	Младински Совет – Прилеп	Прилеп	154.000
46	Организација на Македонците потомци од егејскиот дел на Македонија – ОМПЕМ	Битола	58.000
47	Фондација Информатички Центар – Гостивар	Гостивар	286.000
48	Македонско здружение за борба против ракот и леукемијата кај децата „Пеперутка“	Скопје	60.000
49	Здружение Библиотека „Ал-Би“	Демир Хисар	594.000
50	Невладинска Организација Еурокултура	Тетово	258.000
51	Млади истражувачи на Македонија Секција на МИМ „ПЕОНИ“ Кратово	Кратово	70.000
52	Здружение на граѓани Вевчанска Традиција – Вевчани	Вевчани	212.000
53	Друштво за помош на лица со посебни потреби ЗРАК Велес	Велес	92.000
54	Младински културен центар – Битола	Битола	293.000
55	Здружение на граѓани „ДОВЕРБА“ – Куманово	Куманово	174.000
56	Здружение за човекови права на жените „БЕСА 2003“ – Куманово	Куманово	323.000
57	Организација на жените на град Скопје – Скопје	Скопје	365.000
58	Сојуз на здруженијата на Македонците од Егејскиот дел на Македонија – Скопје	Скопје	252.000
59	Фондација за локален развој и демократија „ФОКУС“ – Велес	Велес	227.000
60	Здружение за македонско американско пријателство и соработка „4 ЈУЛИ“ – Битола	Битола	289.000
61	Унија за култура на Власите од Македонија	Скопје	59.000
62	Брод на европски студенти по технологија – Скопје	Скопје	46.000
63	Флоренс Најтингел	Куманово	156.000
64	Движење на еколоистите на Македонија – ДЕМ	Скопје	209.000
65	Здружение на жени албанки „Перспектива“ – Скопје	Скопје	138.000
66	Здружение на албански издавачи	Скопје	128.000
67	Музичка младина на Македонија Секција Скопје – Скопје	Скопје	292.000
68	Тутунско-градинарско здружение „ОРИЕНТАЛ“	Кривопаштани	270.000

Член 2

Се задолжуваат здруженијата на граѓани и фондации од член 1 од Одлуката по завршувањето на своите програмски активности да достават извештај за користењето на средствата до Министерството за финансии најдоцна до 31.01.2008 година.

Член 3

За извршување на оваа одлука се грижи Министерството за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4573/1
25 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1260.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест склучен меѓу Агенцијата за развој и инвестиции и Министерството за внатрешни работи, а кој се однесува на следниве патнички моторни возила:

- марка Опел корса, со регистарски таблички SK 395 PB, со број на шасија WOLOXCF0856118047, број на шасија Z10XEP19FM6959, црвена боја и година на производство 2005;

- марка Пасат дизел, со регистарски таблички SK 659 NU, број на шасија WUWZZZ3BZ4P205460, број на мотор AVF545829, плава боја и година на производство 2004;

- марка Цитроен ксара, со регистарски таблички SK 927 NO, со број на шасија VF7N1RHYF36648986, број на мотор 10DYAL4023719, светло плава боја и година на производство 1999;

- марка Опел астра, со регистарски таблички SK 699 PD, со број на шасија WOLOTGF486G004801, број на мотор Z14XEP19FR6168, темно плава боја и година на производство 2005;

- марка Ауди А4, со регистарски таблички SK 538 PI, со број на шасија WAUZZZ8EX4A273493, број на мотор AVF624555, темно плава боја и година на производство 2004.

Член 2

Примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Агенцијата за развој и инвестиции и Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4648/1
25 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1261.

Врз основа на член 26, став 5, а во врска со член 49 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на РМ“ бр. 14/07) и член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА СЛОБОДНА ЕКОНОМСКА ЗОНА ДОЛИНА НА НИКЕЛОТ ОСНОВАНА ОД ФЕНИ ИНДУСТРИ АД С.ВОЗАРЦИ ОД КАВАДАРЦИ

1. Одлуката за давање согласност за основање на слободна економска зона Долина на никелот основано од Фени индустри АД с. Возарци од Кавадарци бр. 23-3792/1 од 23.07.2002 година престанува да важи.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4655/4
31 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1262.

Врз основа на член 8, од Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија - акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КУПОПРОДАЖБАТА НА
АКЦИИ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ВО АД
ТЕЦ НЕГОТИНО**

Член 1

Купопродажбата на акции во државна сопственост во АД ТЕЦ Неготино кои се продаваат по пат на меѓународен тендер врз основа на склучени Договори и ќе биде регистрирана од страна на Македонската берза за хартии од вредност во Република Македонија (во натамошниот текст: Берзата) како блок трансакција. Берзата ја регистрира блок трансакцијата без учество на посредници во тргувањето (брокерски куќи и банки), по добивањето на писмени инструкции од Министерството за економија кое постапува во име и за сметка и на Продавачот и на Купувачот во блок трансакцијата.

Инструкциите ги содржат следните информации врз основа на кои Берзата ќе изврши регистрација на блок трансакцијата:

(1) вкупната вредност на трансакцијата изразена во странската валута употребена при трансакцијата;

(2) вкупната вредност на трансакцијата изразена во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на добивањето на инструкциите;

(3) цената по акција во блок трансакцијата изразена во денарска противвредност пресметана по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на добивањето на инструкциите;

(4) количина на акции;

(5) процентот на акции предмет на блок трансакцијата изразени како процент од вкупниот акционерски капитал на друштвото;

(6) ден на објавување на блок трансакцијата;

(7) идниот ден на порамнувањето на блок трансакцијата;

(8) бројот на клиентските сметки на Купувачот и Продавачот кои се водат во Депозитарот за хартии од вредност (во натамошниот текст: Депозитар).

Берзата ја објавува блок трансакцијата преку својот електронски систем на тргување на денот наведен во инструкцијата на Министерството за економија кој се смета како ден на објавување на блок трансакцијата.

Доколку во инструкциите од Министерството за економија како ден на објавување на блок трансакцијата е наведен истиот ден кога инструкциите се дадени на Берзата, блок трансакцијата ќе се објави само ако инструкциите се дадени на Берзата пред почетокот на тргувањето за тој ден.

Берзата го информира Депозитарот за хартии од вредност за елементите на блок трансакцијата во електронска форма.

Член 2

Блок трансакцијата која е регистрирана од страна на Берзата согласно член 1 од оваа одлука ќе биде предмет на порамнување од страна на Депозитарот за хартии од вредност на Република Македонија согласно следната постапка:

(1) Депозитарот за хартии од вредност ќе добие заеднички писмени инструкции од Купувачот и Продавачот во кои ќе биде наведено:

I. дека плаќањето е извршено со примени средства на специјална депозитна сметка согласно договорите од член 1, став 1 на оваа одлука;

II. дека се бара порамнување на купопродажбата на акциите од страна на депозитарот согласно утврдениот ден на порамнување пријавен при регистрација на блок трансакцијата кај Берзата и

III. следните податоци:

(а) вкупната вредност на трансакцијата изразена во странска валута во која е извршена трансакцијата;

(б) бројот на акции;

(ц) цената по акција изразена во странската валута во која е извршена трансакцијата.

(2) Порамнувањето ќе биде извршено од страна на Депозитарот во странска валута во која е извршена трансакцијата.

Член 3

По порамнувањето, средствата од трансакцијата ќе бидат распоредени на сметка на Министерството за финансии IBAN: MK 07100701000003371 (00-701-0000033.1) - „Кредити и донации за отплата на надворешниот долг“.

Член 4

Трошоците и надоместоците кои треба да бидат платени на Берзата и Депозитарот од страна на Купувачот за регистрација и порамнување на трансакцијата согласно член 1 и 2 од оваа одлука се плаќаат однапред според тарифите на Берзата и на Депозитарот согласно прописите за хартии од вредност кои се во важност во моментот на спроведувањето на трансакцијата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4889/1
31 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1263.

Врз основа на член 9, став 12 од Законот за ученички и студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/95), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ
ДОМ ВО ГОСТИВАР**

Член 1

Со оваа одлука се основа Државен студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар.

Член 2

Називот на Државниот студентски дом е „Бранко Станоевиќ“.

Седиштето на Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ е во Гостивар.

Член 3

Дејноста на Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар е реализирање и остварување на обезбедување и сместување, исхрана, како и културни, информативни и спортско рекреативни потреби на студентите.

Член 4

Во Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар дејноста од член 2 на оваа одлука ќе се реализира и остварува почнувајќи од 15 август 2007 година.

Член 5

За извршување на подготовките за почетокот со работа на Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар, се формира Комисија во состав:

1. Аднан Салмани, од Министерството за образование и наука

2. Снежана Лузевска, од Министерството за образование и наука

3. Милка Масникоса, од Министерството за образование и наука

4. Садете Рамадани, од Министерството за образование и наука.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука Државниот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар продолжува да работи како Државен студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар.

Член 7

Вработените, средствата, просторот, опремата и нагледните средства од Државниот ученички дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар ги презема Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар.

Член 8

Формирањето на управниот одбор, донесувањето на статутот и именувањето директор на Државниот студентски дом „Бранко Станоевиќ“ во Гостивар ќе се изврши во рок од еден месец од денот на уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Уписот во Централниот регистар на Република Македонија ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3994/3
31 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1264.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС ЗА 2001 ГОДИНА

1. Во Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка на платниот биланс за 2001 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/01, 51/03 и 56/06), во точка 7 став 1 алинеја 3 зборовите: „30 јуни 2007 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 2008 година“.

2. Одредбите од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на оние корисници кои во рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа одлука ќе уплатат 20% од износот на неизмирената обврска.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4599/1
31 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1265.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОМОШТА ОД ЈАПОНИЈА ДОДЕЛЕНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС ЗА 2002 ГОДИНА

1. Во Одлуката за намените, критериумите и условите за користење на средствата од помошта од Јапонија доделена на Република Македонија за поддршка

на платниот биланс за 2002 година („Службен весник на Република Македонија“ 36/02, 51/03 и 56/06), во точка 7 став 1 алинеја 3 зборовите: „30 јуни 2007 година“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 2008 година“.

2. Одредбите од точка 1 на оваа одлука се однесуваат на оние корисници кои во рок од 60 дена од влегувањето во сила на оваа одлука ќе уплатат 20% од износот на неизмирената обврска.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4599/2
31 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1266.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ ОД СТОПАНИСУВАЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖЕН ИМОТ**

Член 1

Со оваа одлука недвижниот имот - деловни простори:

1. ул. „Маршал Тито“ бр. 3, површина 21,91 м² во Скопје
2. ул. „Иван Милутиновиќ“ бб, Комплекс Безистен локал бр. 16 со површина 48,76 м² во Битола
3. ул. „Браќа Гиновски“ бр. 17, површина 46,10 м² во Гостивар
4. ул. „4-ти Јули“ 188 локал 1/2 во Кичево, површина од 38 м²
5. Бул. „Туристичка Слобода“, површина 38 м² во Охрид
6. ул. „Маршал Тито“ бр. 192, л. 5, површина 36 м² во Неготино
7. ул. „11-ти Октомври“ бб/2, л. 1, површина 19 м² во Демир Капија
8. ул. „Доне Божинов“ бр. 24, површина од 34+10 м² во Куманово
9. ул. „Маршал Тито“ бр. 163, површина 25 м² во Крива Паланка
10. ул. „Борка Талески“ бр. 46, површина 18,54 м² во Прилеп
11. ул. „Роза Петрова“ бб, површина 27 м² во Кочани
12. Булевар „Гевгелија“ бб, локал 14, површина 22 м² во Гевгелија
13. ул. „Благој Крстиќ“ бр. 3, локал 2, површина 21 м² во Кавадарци
14. ГТЦ бр. 90/1, површина 46,85 м² во Тетово

сопственост на Република Македонија, се изземаат од стопанисување од Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 2

Недвижниот имот од член 1 на оваа одлука се дава на користење без надомест и на неопределено време на Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Примопредавањето на недвижниот имот од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија и Министерството за транспорт и врски, во рок од три дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4670/1
31 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1267.

Врз основа на член 18, став 2 од Законот за индустриската сопственост („Службен весник на РМ“ бр. 47/02, 42/03, 9/04, 39/06 и 79/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Владата на Република Македонија дава согласност на Тарифата за изменување и дополнување на Тарифата на Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија бр. 03-674/2 од 20.07.2007 година, донесена од директорот на Заводот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4572/1
31 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1268.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 31.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ БЕЗ НАДОМЕСТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Договорот за давање на трајно користење движни ствари без надомест склучен меѓу Државниот завод за индустриска сопственост и Генералниот секретаријат при Владата на Република Македонија, а кој се однесува на следново патничко моторно возило:

- Марка Ауди, тип Ауди А6 2.0Т, со број на шасија WAUZZZ4F36N126281, број на мотор BPJ/010916, сила на мотор во KW (KS) 125, боја на каросерија 7F сива металик боја и година на производство 2006.

Член 2

Примопредавањето на движните ствари од член 1 на оваа одлука да се изврши меѓу Државниот завод за индустриска сопственост и Генералниот секретаријат при Владата на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4893/1
31 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1269.

Врз основа на член 18 од Законот за основање на Агенција за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.07.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутот на Агенцијата за енергетика на Република Македонија бр. 01-102/1 од 4.07.2007 година, донесен од Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.07.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3463/1
18 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1270.

Врз основа на член 11-а од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05 и 24/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.06.2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ТИТУЛА АМБАСАДОР НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. Со ова решение на Горан Стефановски истакнат и меѓународно афирмиран и признат македонски театарски драматург му се доделува титула амбасадор на културата на Република Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-3792/1
26 јуни 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1271.

Врз основа на член 48, став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000, 17/2003, 65/2004, 62/2005 и 111/2005), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ СПЕЦИЈАЛЕН ЗАВОД - ДЕМИР КАПИЈА

1. Петре Николов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Специјален завод - Демир Капија.

2. За член на Управниот одбор на Јавната установа Специјален завод - Демир Капија од редот на стручните работници во установата, се именува Живко Јованов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-3831/4
25 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1272.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006 и 22/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА АЕРОДРОМСКИ УСЛУГИ “МАКЕДОНИЈА”-СКОПЈЕ**

1. Мира Корвезирска Димоска се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “Македонија” - Скопје, на нејзино барање.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за аеродромски услуги “Македонија” - Скопје се именува Зора Гечевска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4464/2
25 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1273.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97 и 21/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

1275.

Врз основа на член 34, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2007 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/07) во точката 1. табеларниот преглед на описот на градежните интервенции и износи по училишта Потпрограма 3Б, се менува и гласи:

Опис на градежните интервенции и износи по училишта Потпрограма 3Б

Општина	Државни средни училишта	Опис	Учество МОН Буџет 2007
Битола	СОУ Гимназија “Ј.Б.Тито” Битола	санација на кров	418.796,00
Битола	СОУ “Таки Даскало” Битола	санација на санитарни јазли	1.500.000,00
Богданци	СОУ “Богданци” Богданци	санација на дел од објектот	1.322.770,00
Велес	УСО “Коле Неделковски” Велес	санација на кров	799.373,00
Виница	СОУ “Ванчо Прке” Виница	санација на кров	1.724.104,00
Гостивар	УСО “Чеде Филиповски” Гостивар	санација на кров	1.553.080,00
Демир Хисар	СОУ “Крсте Мисирков” Демир Хисар	санација на санитарни јазли	687.420,00
Кичево	УЦСО “Милески Милески” Кичево (за објект во Житоше)	довршување на изградба на еден нов дел од училишен објект за паралелките во Житоше	3.454.974,00
Кичево	УЦСО “Мирко Милески” Кичево	целосно довршување на санацијата и доградбата на интернатската зграда за потребите на УЦСО “М.Милески”	4.200.000,00

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. Љубомир Јосифовски се разрешува од функцијата заменик на директорот на Државниот завод за статистика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4690/1
25 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1274.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97 и 21/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.07.2007 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**

1. За заменик на директорот на Државниот завод за статистика се именува Славица Станковска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-4691/1
25 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

Кочани	СОУ "Гошо Викентиев" Кочани	санација на санитарни јазли	1.367.259,00
Кратово	СОУ "Митко Пендуклиски" Кратово	санација на санитарни јазли	582.250,00
Куманово	СОУ "Киро Бурназ" Куманово	санација на санитарни јазли и кров над работилници	1.564.803,00
Куманово	СОУ "Перо Наков" Куманово	учество на МОН во Проект за адаптација на касарна за потребите на училиштето	3.230.000,00
Прилеп	ДСУ "Горче Петров"	санациони интервенции	1.000.000,00
Ресен	СОУ "Цар Самоил" Ресен	довршување на реконструкција на кров	1.870.276,00
Свети Николе	СОУ "Кочо Рацин"	санациони интервенции	1.000.000,00
Скопје Бутел	СОУ Гимназија "Зеф Лјуш Марку" Скопје	продолжување со изградбата на нов училишен објект	33.200.000,00
		плаќање комуналии за новиот објект	19.000.000,00
Скопје Центар	ДСУ "Методи Митевски Брицо" Скопје	санациони интервенции	1.000.000,00
Скопје Гази Баба	СОУГС "8-ми Септември" Скопје	санација на кров и санитарни јазли	1.185.635,00
	ЦОР "Партенија Зографски"	санациони интервенции	1.000.000,00
Скопје Карпош	СУГС "Никола Карев" Скопје	санација на санитарни јазли и канализациона мрежа	1.382.593,00
Скопје Карпош	СОУГС "Орце Николов" Скопје	санација на кров	1.191.740,00
Скопје Карпош	СОУГС "Горѓи Димитров" Скопје	санација на санитарни јазли и канализациона мрежа	626.167,00
Скопје Кисела Вода	СОУГС "Димитар Влахов" Скопје	реконструкција на кров	739.193,00
Скопје Центар	ДСУПУ "Лазар Личеновски" Скопје	реконструкција и надградба на објектот - прва фаза	10.000.000,00
Скопје Центар	СОУГС Гимназија "Т. Б. Тито" Скопје	санација на санитарни јазли	625.176,00
Струга	СОУ "Ибрахим Темов" Струга	санација на кров	840.000,00
Струмица	СОУ "Никола Карев" Струмица	санација на санитарни јазли	592.360,00
Тетово	СОУ "Моша Пијаде" Тетово	реконструкција на објектот	5.074.158,00
Штип	ДМУЦ "Сергеј Михајлов"	реконструкција на дел од објектот	1.500.000,00
Изработка на техничка документација			1.400.000,00
Вршење стручно технички надзор			1.367.873,00
ВКУПНО:			107.000.000,00

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4767/1
31 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1276.

Врз основа на член 34, став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ
УЧИЛИШТА ЗА 2007 ГОДИНА**

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/07), во точката 1, табеларниот преглед на описот на градежните интервенции и износи по училишта Потпрограма 2А, табеларниот преглед на описот на градежните интервенции и износи по училишта Потпрограма 2Б и табеларниот преглед на описот на градежните интервенции и износи по училишта Потпрограма 2В, се менуваат и гласат:

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма 2А

Организациона единица/ основно училиште	Опис	Донаторски средства	Учество на МОН Буџет 2007	Учество на Бирото Буџет 2007
БЕРОВО				
ОУ "Дедо Иљо Малешевски" Берово	довршување на доградба на училишен објект		8.000.000,00	
КИЧЕВО				
ОУ "К.Ј.Питу" Кичево	завршување со изградба на ново училиште		24.972.932,00	
КОЧАНИ				
ОУ "Кирил и Методиј" с.Бели	продолжување со изградба на ново училиште (МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	1.483.051,00	1.750.000,00	
РАДОВИШ				
ОУ "Крсте Мисирков" Радовиш	продолжување со изградба на ново училиште		20.425.000,00	
СКОПЈЕ КАРПОШ				
ОУ "Фанк Конца" Радуша	продолжување со градежни работи (МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	1.271.086,00	1.500.000,00	
ТЕТОВО				
ОУ "Абдил Фрашери" Боговинье	продолжување со изградба на ново училиште		11.226.250,00	3.000.000,00
ОУ "Братство Мигени" Дреновец	продолжување со изградба на ново училиште		25.000.000,00	
Вршење на стручно технички надзор			960.818,00	
Изработка на техничка документација			1.165.000,00	
Вкупно:			95.000.000,00	

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма 2Б

Организациона единица/ основно училиште	Опис	донаторски средства	Учество на МОН Буџет 2007	Учество на Бирото Буџет 2007
БИТОЛА				
ОУ "Кирил и Методиј" Битола	реконструкција на кров довршување		286.020,00	
ОУ "Кочо Рацин" Ивањевци, Битола	реконструкција на училишен објект		5.145.394,00	
ВЕЛЕС				
ОУ "Рајко Жинзифов" Горно Оризари,	продолжување со градежни работи		4.846.751,00	
ГОСТИВАР				
ОУ "Иде Филіповски" Врапчиште	довршување на реконструкција на кров (МОН и КФ Швајцарија),	675.690,00	121.624,00	
ДЕБАР				
ОУ "Ристе Ристевски" Д.Косоврасти	реконструкција на кров (МОН и КФ Швајцарија))	619.736,00	136.039,00	
КАВАДАРЦИ				
ОУ "Пере Топев" Росоман	реконструкција на кров (МОН и КФ Швајцарија)	944.795,00	170.063,00	
КИЧЕВО				
ОУ "Милто Ѓура" Стрелци, ПУ Шутово	продолжување со започнати градежни работи (МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	3.177.967,00	3.750.000,00	
ОУ "Мирче Ацев" с.Староце	реконструкција на училишен објект		1.000.000,00	
КУМАНОВО				
ОУ "Култура" Матејче, ПУ Никунтак	довршување на започнати градежни работи (МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	6.355.932,00	7.500.000,00	

ГАЗИ БАБА				
ОУ "Бајрам Шабани" Грушино	реконструкција на објектот (МОН и КФ Швајцарија)	6.000.000,00	1.080.000,00	
ПРИЛЕП				
ОУ "Рампо Левката" Прилеп	реконструкција на кров (МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	1.250.000,00	3.175.000,00	
ОУ "Добре Јовановски"	завршување на доградба		1.200.000,00	
ОУ "К.Гавриловски Јане"	санација на објект (прозори)		2.500.000,00	
СКОПЈЕ				
ОУ "Алија Авдовиќ" с.Батинци	санациони интервенции		1.000.000,00	
ОУ "Димитар Македонски" Лисиче	санациони интервенции		500.000,00	
ОУ "25 Мај" Газн Баба	санациони интервенции		1.000.000,00	
СТРУГА				
ОУ "Ашим Агуши" Радолишта	продолжување со започнати градежни работи (МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка))	2.330.509,00	2.750.000,00	
ОУ "Зири Хани" с.Велешта	реконструкција на објектот		4.068.655,00	
ОУ "Гоце Делчев" Подгорци	продолжување со започнати градежни работи		5.069.682,00	
ОУ "Страшо Пинџур" Вевчани	за активности пред отпочнување со градежни работи		2.500.000,00	3.000.000,00
СТРУМИЦА				
ОУ "Кирил и Методиј" ПУ Борнево	санација на училишен објект		883.643,00	
ОУ "Мануш Турновски" Ново Село	реконструкција на кров објектот (МОН и КФ Швајцарија)	1.616.904,00	291.043,00	
ТЕТОВО				
ОУ "Рилиндија" Селце	продолжување со започнати градежни работи		1.850.000,00	
ШТИП				
ОУ "Гоце Делчев" Штип, ПУ Три Чешми	реконструкција на училишен објект (МОН и Швајцарска агенција за развој и соработка)	5.933.000,00	7.000.000,00	
Вршење на стручно технички надзор			720.886,00	
Изработка на техничка документација			455.200,00	
Вкупно:			59.000.000,00	

Опис на градежни интервенции и износи по училишта Потпрограма 2В

Организациона единица/ основно училиште	Опис	донаторски средства	Учество на МОН Буџет 2007	Учество на Бирото Буџет 2006
СКОПЈЕ				
ОУ "Г.К.Скендербеј" Арачиново	изработка на главен проект		1.000.000,00	
ОУ "Стив Наумов"	санација на кров		1.200.000,00	
ОУ "Вера Јоциќ"	санација на кров		800.000,00	
Вкупно:			3.000.000,00	

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4766/1
31 јули 2007 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1277.

Врз основа на член 32, став 4, точка 3-а од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 46/93, 55/95, 10/04, 84/05, 111/05, 65/06 и 5/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 31.07.2007 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАНО ОТКРИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА БОЛЕСТИТЕ НА РЕПРОДУКТИВНИТЕ ОРГАНИ КАЈ ЖЕНАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2007 ГОДИНА**

Во Програмата за рано откривање и спречување на болестите на репродуктивните органи кај жената во Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 41/07 и 53/07), во делот „Реализацијата на програмските мерки ќе ги врши“ ставот 1 се менува и гласи:

„Гинеколозите од ПЗУ во Република Македонија и тоа: гинеколошки преглед, земање на брис, припрема и доставување на материјалот за цитолошка анализа до цитолошката лабораторија при Гинеколошко акушерската клиника - Скопје и евиденција на резултатот од наодот“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Цитолошка анализа на земените брисеви ќе врши Гинеколошко-акушерската клиника - Скопје и воведување на резултатите во постоечкиот Централен регистар“.

Ставот 4 се менува и гласи:

„Здравствен дом Скопје - Завод за здравствена заштита на мајки и деца во соработка со останати извршители ќе спроведе кампања за промоција и едукација на жените за навремени гинеколошки прегледи и ПАП-тестови како и изготвување, печатење, дистрибуција на информативно-пропаганден материјал. Кампањата ќе се одвива преку теренски активности со одржување на работилници низ целата држава. Носител на активностите ќе биде Заводот за здравствена заштита на мајки и деца со вклучени и други извршители (Македонско-женско лоби и други извршители предложени од изготвениот Проект за теренска кампања), се со цел подигање на свеста кај жените за превенција на ракот на грлото на матката преку бесплатни ПАП-тестови“.

Во делот „Финансиски средства за реализација на Програмата“, во табелата во колоната „Вид на мерки“, реден број 3, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите „како и спроведување на теренска кампања“.

Во колоната „Цена по услуга“ реден број 2, бројот „300“ се заменува со бројот „200“.

Во колоната „Вкупно“ под реден број 2, бројот „3.840.000,00“ се заменува со бројот „2.560.000,00“.

Во колоната „Вкупно“ под редниот број 2, редот „Вкупно“, бројот „8.320.000,00“ се заменува со бројот „7.040.000,00“.

Во колоната „Вкупно“ под реден број 3, редот „Вкупно“, бројот „180.000,00“ се заменува со бројот „1.460.000,00“.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4646/1
31 јули 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1278.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува:

1. Формата и содржината на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити; и
2. Формата и содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити.

1. Форма и содржина на барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити

Член 2

Барањето за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити се поднесува на образец формат А-4 во бела боја, кој ги содржи следните податоци:

- 1) име на подносителот на барањето;
- 2) единствен матичен број на субјектот;
- 3) решение за регистрирање во трговскиот регистар кој се води во Централниот регистар на Република Македонија;
- 4) седиште, адреса и општина;
- 5) претежна дејност на субјектот;
- 6) дали е отворена стечајна или ликвидациона постапка;
- 7) дали против одговорното лице или вработените не е изречена казна или прекршочна санкција забрана на вршење професија, дејност или должност;
- 8) дали одговорното лице има високо образование и најмалку три години работно искуство;
- 9) дали има вработено најмалку еден дипломиран правник и еден дипломиран економист;
- 10) дали располага со соодветен деловен простор и техничка опременост;
- 11) видот на потрошувачкото кредитирање кое има намера да го обавува – одобрување на определен паричен износ на пари, договори за продажба на производи и услуги со одложено плаќање, договори за закуп на ствари кај кои закупнината се смета за одложено плаќање и на крајот на договорениот период правото на сопственост на стварта преминува на закупувачот;
- 12) дали на барателот претходно му била одземена дозволата за одобрување на потрошувачки кредити издадена согласно законот;
- 13) дали на барателот му била изречена прекршочна санкција заради одобрување на потрошувачки кредити без да поседува дозвола за одобрување на потрошувачки кредити согласно законот;
- 14) број и датум, место за печат и потпис на одговорното лице;

Подносителот на барањето на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити, кон барањето треба да ги приложи доказите за точките 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13.

Барањето од став 1 на овој член е дадено во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

2. Форма и содржина на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити

Член 3

Дозволата за одобрување на потрошувачки кредити е во формат А-4 со сина боја, која содржи:

- на горниот дел во средината стои грбот на Република Македонија, испод кое стои текст: „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, „МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА“;

Во средината стои текст:

- Согласно член 25 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07), министерот за економија, издава: „ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДАВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ“; назив на трговското друштво со единствен матичен број, седиште, адреса и општина; „му е одобрено

издавање на потрошувачки кредити”, со наведување на видот на кредитот што му се одобрува; “МИНИСТЕР”; место за печат и потпис; број и дата; Скопје.

Член 4

Формата и содржината на дозволата од член 3 на овој правилник е дадена во Прилог 2, кој се составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

ПРИЛОГ 1

БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО	
ЕДИНСТВЕН МАТИЧЕН БРОЈ НА СУБЈЕКТОТ	
РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР КОЈ СЕ ВОДИ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	
СЕДИШТЕ, АДРЕСА И ОПШТИНА	
ПРЕТЕЖНА ДЕЛНОСТ	
ДАЛИ Е ОТВОРЕНА СТЕЧАЈНА ИЛИ ЛИКВИДАЦИОНА ПОСТАПКА	

ДАЛИ ПРОТИВ ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ИЛИ ВРАБОТЕНИТЕ НЕ Е ИРЕЧЕНА КАЗНА ИЛИ ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА Ќ ЗАБРАНА НА ВРШЕЊЕ ПРОФЕСИЈА, ДЕЛНОСТ ИЛИ ДОЛЖНОСТ	
ДАЛИ ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ИМА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЈМАЛКУ ТРИ ГОДИНИ РАБОТНО ИСКУСТВО	
ДАЛИ ИМА ВРАБОТЕНИ НАЈМАЛКУ ЕДЕН ДИПЛОМИРАН ПРАВНИК И ЕДЕН ДИПЛОМИРАН ЕКОНОМИСТ	
ДАЛИ РАСПОЛАГА СО СООДВЕТЕН ДЕЛОВЕН ПРОСТОР И ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ	
ВИДОТ НА ПОТРОШУВАЧКОТО КРЕДИТИРАЊЕ КОЕ ИМА НАМЕРА ДА ГО ОБАВУВА-ОДОБРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕН ПАРИЧЕН ИЗНОС НА ПАРИ, ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ДО ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ, ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА СТВАРИ КАЈ КОИ ЗАКУПНИНАТА СЕ СМЕТА ЗА ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ И НА КРАЈОТ НА ДОГОВОРЕНИОТ ПЕРИОД ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА СТВАРТА ПРЕМИНУВА НА ЗАКУПУВАЧОТ	

ДАЛИ НА БАРАТЕЛОТ ПРЕТХОДНО МУ БИЛА ОДЗЕМЕНА ДОЗВОЛАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ ИЗДАДЕНА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ	
ДАЛИ НА БАРАТЕЛОТ МУ БИЛА ИЗРЕЧЕНА ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА ЗАРАДИ ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ БЕЗ ДА ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ	

Бр. _____ Датум _____	м.п.	Одговорно лице
--------------------------	------	----------------

- Подносителот на барањето на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити, кон барањето треба да ги приложат доказите за точките, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13.

ПРИЛОГ 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Согласно член 25 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/07), министерот за економија, издава

ДОЗВОЛА
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ДАВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Назив на трговското друштво со единствен матичен број, седиште, адреса и општина

Му е одобрено издавање на потрошувачки кредити _____ Видот на кредитот _____

Бр. _____
Дата _____
Скопје

МИНИСТЕР,

1279.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/07), министерот за економија, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАР
НА ДАВАТЕЛИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
НА КОИ МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА ИМ
ИЗДАЛ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕ-
ДИТИ И РЕГИСТАР НА КРЕДИТНИ ПОСРЕДНИЦИ
КАЈ ДАВАТЕЛИ НА КОИ МИНИСТЕРОТ ЗА
ЕКОНОМИЈА ИМ ИЗДАЛ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
НА КРЕДИТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Регистарот на даватели на потрошувачки кредити на кои министерот за економија им издал дозвола за одобрување на кредити (во натамошниот текст: Регистар на даватели на кредити) и Регистар на кредитни посредници кај даватели на кои министерот за економија им издал дозвола за одобрување на кредити (во натамошниот текст: Регистар на кредитни посредници).

Член 2

Регистарот на даватели на потрошувачки кредити и Регистарот на кредитни посредници се водат во укоричени книги со димензии 450 x 300 мм кои се состојат од евиденциски листови.

На насловната страна на корицата на Регистарот на даватели на кредити во левиот горен агол е отпечатен текст напишан со големи црни букви "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а под него "МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА.

Во средината на насловната страна е напишан текст со големи црни букви "РЕГИСТЕР НА ДАВАТЕЛИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА КОИ МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА ИМ ИЗДАЛ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТИ".

На насловната страна на корицата на Регистарот на кредитни посредници во левиот горен агол е отпечатен текст напишан со големи црни букви "РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а под него "МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА.

Во средината на насловната страна е напишан текст со големи црни букви "РЕГИСТЕР НА КРЕДИТНИ ПОСРЕДНИЦИ КАЈ ДАВАТЕЛИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА КОИ МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА ИМ ИЗДАЛ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТИ".

Член 3

Евиденцискиот лист од Регистарот на даватели на кредити ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- архивски број и датум на поднесување на барање-то за добивање дозвола за одобрување на потрошувачки кредити;
- име на подносителот на барањето;
- единствен матичен број на субјектот;
- седиште, адреса и општина;
- регистарски број и датум на уписот;

- број и датум на записникот на Државениот пазарен инспекторат за извршен увид кај субјектот на уписот;

- број и датум на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити;

- број и датум на решението за бришење од регистарот; и

- забелешка.

Регистарот на даватели на кредити е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Во евиденцискиот лист од Регистарот на даватели на кредити се внесуваат податоците од член 3 на овој правилник, како и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

Член 5

Евиденцискиот лист од Регистарот на кредитни посредници ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- архивски број и датум на поднесување на барањето за упис во регистарот;
- име на подносителот на барањето;
- единствен матичен број;
- седиште, адреса и општина;
- регистарски број и датум на уписот;
- број и датум на овластувањето на кредитен посредник од давателот на потрошувачки кредити заверено кај нотар;
- број и датум на решението за бришење од Регистарот на кредитни посредници; и
- забелешка.

Регистарот на кредитни посредници е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Во евиденцискиот лист од Регистарот на кредитни посредници се внесуваат податоците од член 5 на овој правилник, како и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

Член 7

Секој евиденциски лист од регистрите од член 2 на овој правилник има реден број напишан со арапски броеви со растечка големина. Пред почетокот на водењето на регистрите на последниот евиденциски лист, се забележува вкупниот број на листовите што ги содржи одделниот регистар и се заверуваат со печат на Министерството за економија и потпис на овластеното лице што го води регистарот.

Член 8

Регистрите од член 2 на овој правилник се водат во пишана и електронска форма.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 25-5194/8
23 јули 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

образец на регистарот

ПРИЛОГ 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

РЕГИСТЕР НА ДАВАТЕЛИ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА КОИ МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА
ИМ ИЗДАЛ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТИ

насловна страна

Евиденциски лист од регистарот

[illegible]

ПРИЛОГ 2

образец на регистарот

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈАРЕГИСТРАР НА КРЕДИТНИ ПОСРЕДНИЦИ КАЈ ДАВАТЕЛИ НА КОИ МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА
ИМ ИЗДАЛ ДОЗВОЛА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КРЕДИТИ

насловна страна

Евиденциски лист од регистарот

Ред. Бр.	Архивски број и датум на поднесување на барањето за упис во регистарот	Име на подносителот на барањето	Единствен матичен број	Седиште, адреса и општина	Регистарски број и датум на уписот	Број и датум на овластувањето на кредитен посредник од давателот на потрошувачки кредити заверено кај нотар	Број и датум на решението за бришење од регистарот на кредитни посредници	Забелешка
1	2	3	4	5	6	8	9	10

1280.

Врз основа на член 27 став 2 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/07), министерот за економија, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА
И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ
КОЈ ДАВАТЕЛИТЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ
ТРЕБА ДА ГО ДОСТАВАТ ДО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ЕКОНОМИЈА ЗА БРОЈОТ НА СКЛУЧЕНИТЕ
ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТИ И ДОГОВОРЕНАТА
ГОДИШНА СТАПКА НА ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување на извештајот кој давателите на потрошувачки кредити треба да го достават до Министерството за економија за бројот на склучени договори за кредити и договорената годишна стапка на вкупните трошоци.

Член 2

Извештајот се поднесува на образец А-4 формат во бела боја кој ги содржи следните податоци:

- назив на подносителот на извештајот;

- единствен матичен број на субјектот;
- седиште, адреса и општина;
- реден број;
- датум на склучување на договорот;
- период за кој е склучен договорот (во месеци);
- износ во денари;
- ефективна каматна стапка (ЕКС);
- годишна стапка на вкупни трошоци; и
- печат и потпис на одговорното лице.

Образецот на извештајот од став 1 на овој член е даден во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на извештајот од член 2 на овој правилник, согласно член 27 став 1 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, се доставува секој работен ден во архивата на Министерството за економија.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 25-5194/8
23 јули 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

ПРИЛОГ 1

ИЗВЕШТАЈ ЗА СКЛУЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗА КРЕДИТИ

Називна подносителот на извештајот _____

Единствен матичен број на субјектот _____

Седиште, адреса и општина _____

Реден број	Датум на склучување на договорот	Период за кој е склучен договорот (во месеци)	Износ (во денари) ¹	Ефективна каматна стапка (ЕКС)	Годишна стапка на вкупни трошоци

Давателот на кредит со печат и потпис на одговорното лице гарантира за точноста на податоците

Име и презиме на одговорното лице

Датум:

МП

Потпис на одговорното лице

1) Кога износот во кредитниот договор е изразен во странска валута, потребно е овој износ да се пресмета во денари по средниот курс на Народна банка на денот на склучувањето на кредитниот договор.

1281.

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за безбедност на производите („Службен весник на Република Македонија“ бр.33/06 и 63/07), министерот за економија донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА АПАРАТИ НА ГАС

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој правилник се пропишуваат суштествените барања кои треба да ги исполнат апаратите на гас и гасната опрема пред да бидат пуштени на пазар или ставени во употреба, постапките за оцена на сообразност, обележување на апаратите на гас и условите кои треба да ги исполнат телата што учествуваат во постапката за оцена на сообразност.

Член 2

(1) Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- „апарати на гас“, се апарати во кои согоруваат гасни горива и се користат за готвење, затоплување, производство на топла вода, ладење, осветлување или перење и апарати кои користат вода со нормална температура, а не повисока од 105°C, (во понатамошниот текст „апарати“). Исто така, за апарати се сметаат и пламениците со присилен провев и грејни тела кои се опремени со такви пламеници.

- „гасна опрема“ се сите делови, сигурносни уреди, уреди за контрола или уреди за регулација и потсклопови, освен пламеници со присилен провев и грејни тела опремени со такви пламеници, кои одделно се пуштаат на пазар и се проектирани да бидат вградени во апарат во кој согорува гасно гориво или да се склопени за да се изработи таков апарат;

- „гасно гориво“ е било кое гориво, кое е во гасна состојба на температура од 15°C и притисок под 1 bar.

Член 3

(1) Според одредбите на овој правилник, за апаратот ќе се смета дека е „нормално употребен“ ако:

- е исправно инсталиран и редовно сервисиран во согласност со упатствата на производителот,
- при употребата нема промени на нормалниот квалитет на гасот и неговиот нормален работен притисок,
- се употребува на разумен и внимателен начин во согласност со определената намена.

Член 4

(1) Одредбите на овој правилник не се однесуваат на апарати кои се посебно проектирани за употреба во индустриските процеси, кои се изведуваат во индустриските објекти.

Член 5

(1) Апаратите и гасната опрема може да се пуштат на пазар и да се стават во употреба, доколку при нормална употреба не ја загрозуваат безбедноста на луѓето, домашните животни и имотот.

II. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА

Член 6

(1) Апаратите и гасната опрема од член 2 од овој правилник треба да ги исполнат суштествените барања утврдени во членовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 на овој правилник.

II.1 Општи услови

Член 7

(1) Обврските кои произлегуваат од суштествените барања за апаратите се применуваат и на гасната опрема кога постои соодветен ризик.

(2) Апаратите треба да бидат проектирани и изработени за да работат безбедно и да не претставуваат опасност за луѓето, домашните животни или имотот кога нормално се употребуваат како што е одредено во член 3 од овој правилник.

Член 8

(1) Апаратите, пред да се пуштат на пазар, треба да:

- се придружени со технички упатства наменети за монтерот,

- се придружени со упатства за употреба и сервисирање, наменети за корисникот,
- содржат соодветни предупредувања, кои исто така треба да бидат ставени и на пакувањето.

Упатствата и предупредувањата треба да бидат напишани на македонски јазик или на јазиците на земјата за која се наменети.

(2) Техничките упатства наменети за монтерот треба да ги содржат сите упатства за монтирање, подесување и сервисирање со цел да се обезбеди овие операции правилно да се извршат и апаратот да може безбедно да се употребува. Во упатствата, треба точно да се назначи:

- типот на гас што се употребува;
- работниот притисок на гасот што се употребува;
- потребен прилив на свеж воздух;
- довод на воздух за согорување;
- да се избегнува формирањето опасни смеси од несогорен гас од апаратите кои не се опремени со уреди согласно став 3 од член 11 на овој правилник.
- условите за одвод на продуктите од согорувањето;
- пламениците со присилан провев и грејните тела кои треба да се опремаат со вакви пламеници, нивните карактеристики, барањата за склопување, со цел да се почитуваат суштествените барања применливи на готовите апарати и каде што е соодветно, списокот на комбинации кои производителот ги препорачува.

(3) Упатствата за употреба и сервисирање наменети за корисникот треба да ги содржат сите неопходни податоци за безбедно користење, а на корисникот треба особено да му обрнат внимание за сите ограничувања при употребата.

(4) Апаратот и неговото пакување треба јасно да бидат означени, со напомена за типот на гас кој се употребува, работниот притисок на гасот и сите ограничувања при употребата, особено ограничувањето според кое апаратот треба да биде инсталиран само во простории во кои постои соодветна вентилација (проветрување).

(5) Гасната опрема, која е наменета да биде дел од апаратот, треба да биде проектирана и изработена така што правилно ќе ја исполни предвидена намена при нивното вградување во согласност со упатствата за инсталирање.

(6) Упатствата за инсталирање, регулирање, функционирање и одржување треба да бидат дадени заедно со соодветната гасна опрема.

II.2. МАТЕРИЈАЛИ

Член 9

(1) Материјалите треба да бидат соодветни на нивната предвидена намена и треба да ги издржат техниките, хемиските и термички услови на кои се претпоставува дека ќе бидат подложени.

(2) Карактеристиките на материјалите кои се важни за безбедноста треба да бидат гарантирани од производителот или увозникот на апаратот.

II.3. ПРОЕКТИРАЊЕ И ИЗРАБОТКА

Член 10

(1) Апаратите треба да бидат така изработени, за да при нивна нормална употреба, нема појави на нестабилност, искривување, кршење или абеење кои најверојатно би ја нарушиле нивната безбедност.

(2) Кондензацијата која се создава на почетокот и/или за време на употребата, не смее да влијае на безбедноста на апаратите.

(3) Апаратите треба да бидат така проектирани и изработени за да го минимизираат ризикот од експлозија во случај на пожар предизвикан од надворешни фактори.

(4) Апаратите треба да бидат така изработени за да не се појави вода и несоодветно навлегување на воздух во гасната опрема.

(5) Во случај на нормална променливост, апаратите треба да продолжат да функционираат безбедно.

(6) Нормалната променливост или снемумањето на помошна енергија или нејзино повторно вклучување, не смее да доведе до небезбедна ситуација.

(7) Апаратите треба да бидат така проектирани и изработени за да се избегнат опасностите од електричен извор. Во областа во која ова се применува, сообразноста со целите на сигурност во однос на опасностите од електрична природа утврдени со Правилникот за електрична опрема намената за користење во определен напонски опсег ќе значи исто што и исполнување на ова барање.

(8) Сите делови од апаратот кои се под притисок треба да ја издржат механичката и топлинската оптовареност на кои тие се изложени без деформација која би влијаела на безбедноста.

(9) Апаратите треба да бидат така проектирани и изработени и не смее да се доведе до небезбедна ситуација, ако не функционира безбедносниот, контролниот уред или уредот за регулација.

(10) Ако апаратот е опремен со безбедносни и контролни уреди, функционирањето на безбедносните уреди не треба да биде попречено од контролните уреди.

(11) Сите делови од апаратот кои се поставени или подесени од производителот и со кои корисникот или инсталатерот не би требало да ракува, треба да бидат соодветно заштитени.

(12) Рачките и другите контролни уреди и уредите за подесување, треба да бидат јасно означени и за нив да се дадат соодветни упатства со цел да се спречат какви било грешки при ракувањето. Тие треба да бидат проектирани така што ќе се спречи случајно ракување со нив.

Член 11

(1) При ослободување на несогорен гас апаратите треба да бидат така изработени што нивото на течење на гас нема да биде опасно.

(2) Апаратите треба да бидат така изработени што течењето на гас за време на палењето и при повторното запалување и испуштањето на гас по гаснењето на пламенот ќе биде ограничено со цел да се избегне опасно собирање на несогорени гасови во апаратот.

(3) Апаратите кои се наменети за употреба во затворени простори и простории, треба да бидат опремени со посебен уред кој овозможува избегнување на опасно собирање на несогорени гасови во таквите простори и простории. Апаратите кои не се опремени со такви уреди треба да се употребуваат само во простори каде што постои доволна вентилација за да се спречи опасното собирање на несогорен гас.

(4) Условите за соодветна вентилација на просторијата каде што се инсталираат апарати земајќи ги предвид нивните специфични својства, се регулираат согласно актите за изградба на објекти.

(5) Поголемите апарати за домаќинство и апаратите кои работат на гас што содржи токсични компоненти и кои се наменети за широка употреба, треба да бидат опремени со соодветна вентилација.

Член 12

(1) При нормална употреба, апаратите треба да бидат така изработени за да може:

- палењето и повторното палење да се одвива без тешкотии и
- да биде обезбедено вкрстено палење.

(2) Апаратите треба да бидат изработени така што при нормална употреба, да биде обезбедена стабилност на пламенот и продуктите од согорувањето да не содржат недоzwолени концентрации на супстанции штетни по здравјето.

(3) Апаратите треба да бидат така изработени што при нормална употреба нема да постои случајно испуштање на продуктите од согорувањето.

(4) Апаратите поврзани со гасни канали за одведување на продуктите од согорувањето треба да бидат така изработени што во услови на ненормален проев нема да навлегуваат продуктите од согорувањето во опасна количина во просторијата.

(5) Самостојните апарати за домашно затоплување без гасни канали и грејачи за брзо затоплување на вода без гасни канали, во односната просторија или простор не смеат да предизвикаат концентрација на јаглерод-моноксид за којашто постои веројатност дека ќе претставува опасност по здравјето на лицата изложени на неа, земајќи го предвид предвиденото времетраење на нивната изложеност.

(6) Апаратите треба да бидат така изработени да овозможуваат рационално користење на енергијата, одразувајќи ги достигнувањата во науката и земајќи ги предвид сигурносните аспекти.

(7) Деловите од апаратите кои се наменети да бидат поставени во близина на подот или до други површини не смеат да достигнуваат температури кои претставуваат опасност за околината.

(8) Површинската температура на копчињата и рачките на апаратите наменети за ракување со нив не смее да претставуваат опасност за корисникот.

(9) Површинската температура на надворешните делови на апаратите наменети за домашна употреба, со исклучок на површините или деловите кои се наменети

за емитирање на топлина, не смее, кога апаратите се во работа, да претставува опасност за корисникот, а особено за децата за кои треба да се земе предвид времето на нивното реагирање.

Член 13

(1) За прехранбени производи и вода што се употребува за санитарни цели, материјалите и компонентите употребени при изработката на апаратот кој може да дојде во допир со храна или вода кои се употребуваат за санитарни цели, не смеат да го намалат нивниот квалитет.

III. ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР НА АПАРАТИ И ГАСНА ОПРЕМА И СТАНДАРДИ

Член 14

(1) Пуштањето на пазар или ставањето во употреба на апарати не треба да биде спречено, доколку ги исполнуваат суштествените барања од овој правилник.

(2) Пуштањето на пазар на гасната опрема не треба да биде спречено, доколку е придружена со сертификат за сообразност, согласно член 18 од овој правилник.

Член 15

(1) Се претпоставува дека апаратите и гасната опрема се сообразни со суштествените барања, ако се прилагодени со:

- (а) националните стандарди дадени во Листата на стандарди за апарати на гас и гасна опрема, со хармонизирани стандарди.

- (б) националните стандарди од Листата на стандарди за апарати на гас и гасна опрема од став 2 на овој член, кои не се хармонизирани а се применливи за дејноста.

(2) Листата на стандарди за апарати на гас и гасната опрема се објавува во „Службен весник на Република Македонија“ согласно Законот за безбедност на производи.

Член 16

(1) Доколку се утврди дека апаратите за нормална употреба, кои ја носат ЕС ознаката можат да ја загрозат безбедноста на луѓето, домашните животни или имотот, тогаш треба да се преземат соодветни мерки за нивно повлекување од пазарот и да се спречи нивното пуштање на пазарот.

(2) За преземените мерки, согласно член 17 став 2 од Законот за безбедност на производите Министерството за економија ја известува Европската Комисија, наведувајќи ги причините за несообразноста, кои се резултат на:

- (а) незадоволување на суштествените барања во случај кога апаратот не соодествува со стандардите дадени во член 15 став 1 од овој правилник,

- (б) неправилна примена на стандардите од член 15 став 1 од овој правилник, и

- (в) недостатоци на стандардите од член 15 став 1 од овој правилник.

IV. ПОСТАПКИ ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Член 17

(1) Постапки за оцена на сообразноста на сервиски изработените апарати се:

- (а) ЕС испитување на тип, согласно член 19 од овој правилник,

- (б) пред да бидат пуштени на пазар, по избор на производителот:

- ЕС изјава за сообразност на тип, согласно член 20 од овој правилник или

- ЕС изјава за сообразност на тип (гаранција за квалитет на производството), согласно член 21 од овој правилник или

- ЕС изјава за сообразност на тип (гаранција за квалитет на производот), согласно член 24 од овој правилник или

- ЕС верификација, согласно членовите 27, 28 и 29 од овој правилник.

(2) Во случај на малосериско или единечно производство на апарати, производителот може да избере ЕС верификација за поединечни парчиња, како што е дадено во член 24 од овој правилник.

(3) По завршувањето на постапките од став 1 точка (б) и став 2 од овој член, ЕС ознаката за сообразност се прикачува на сообразените апарати во согласност со член 39 од овој правилник.

(4) Во случај кога апаратите се предмет на уредување и на други подзаконски прописи, нивната сообразност со суштествените барања од овој правилник се потврдува во согласност со постапките пропишани во став 1 и 2 од овој член и се гарантира дека тие, исто така, се усогласени со суштествените барања на другите прописи во согласност со постапките пропишани со тие прописи.

(5) Со ставањето на ЕС ознака согласно став 4 од овој член се потврдува дека се почитуваат одредбите на сите прописи кои се однесуваат на апаратите.

Член 18

(1) Постапките од член 17 став 1 од овој правилник се применуваат и на гасна опрема од член 2 алинеја 2 од овој правилник, со исклучок на прикачувањето на ЕС ознаката за сообразност, а каде што е потребно да се изготви изјава за сообразност. За гасната опрема се издава сертификат за сообразност со кој се потврдува усогласеноста со одредбите на овој правилник, кој треба да ги содржи нивните карактеристики и начинот на кој треба да биде приклучена во апаратот или да биде склопена за да овозможи готовите апарати да ги исполнат суштествените барања.

(2) Сертификатот за сообразност се доставува заедно со гасната опрема.

IV.1. ЕС ИСПИТУВАЊЕ НА ТИП

Член 19

(1) ЕС испитувањето на тип е оној дел од постапката со кој овластеното тело проверува и потврдува дека апаратот кој е претставник на предвиденото производство, ги задоволува одредбите од овој правилник кои се применуваат на него.

(2) Барањето за испитување на типот треба да биде доставено од производителот или неговиот овластен застапник регистриран во Европската Унија само до едно овластено тело.

(3) Барањето треба да содржи:

- име и адреса на производителот и, ако барањето го поднесува овластениот застапник, неговото име и адреса,

- писмена изјава дека барањето не било доставено до ниедно друго овластено тело,

- проектна документација, како што е дадено согласно член 31 од овој правилник.

(4) Производителот треба да му го достави на овластеното тело апаратот кој е производ од предвиденото производство, во натамошниот текст "тип". Овластеното тело може да побара дополнителни примероци од типот, доколку е потребно, за целите на програмата за тестирање. Типот може да опфати дополнителни модификации на доставениот производ доколку овие модификации немаат различни карактеристики во однос на типовите на ризик.

(5) Овластеното тело треба:

- да ја прегледа проектната документација и да потврди дека типот е изработен во согласност со проектната документација и да ги идентификува оние делови кои биле проектирани во согласност со применливите одредби на стандардите од член 15 на овој правилник и со суштествените барања утврдени во овој правилник;

- да ги изврши или да ги има извршено соодветните испитувања и/или тестирања за да провери дали решенијата на производителот ги задоволуваат суштествените барања онаму каде што стандардите од член 15 на овој правилник не биле применети;

- да ги изврши или да ги има извршено соодветните испитувања и/или тестирања за да провери дали применливите стандарди биле ефектно применети онаму каде што производителот избрал да ги примени и со тоа обезбедил сообразност со суштествените барања.

(6) Кога типот на апаратот ги задоволува одредбите од овој правилник, овластеното тело треба да му издаде на барателот, сертификат за ЕС испитување на тип. Сертификатот треба да ги содржи заклучоците од испитувањето, условите, ако постојат, за неговиот период на важење и потребните податоци за идентификација на одобриениот тип и, ако е важно, описите на неговото функционирање. Техничката документација која е од посебна важност за типот на апарати, како што се цртежи и шеми, треба да се приложат како прилог кон сертификатот.

(7) Овластеното тело треба веднаш да ги информира другите овластени тела за издавањето на сертификат за ЕС испитување на тип и за другите дополненија на типот како што се опишани во став 9 од овој член. Тие можат да добијат примерок од сертификатот за ЕС испитување на тип и/или други дополненија, а на оправдано барање можат да добијат примерок од прилозите на сертификатот, извештаите од извршените испитувања и тестови.

(8) Овластеното тело кое одбива да издаде или го повлекува сертификатот за ЕС испитување на тип треба да го информира Министерството за економија и другите овластени тела наведувајќи ги причините за таквата своја одлука.

(9) Барателот треба постојано да го информира овластеното тело коешто го издава сертификатот за ЕС испитување на тип за сите модификации на одобриениот тип кои можат да влијаат на сообразноста со суштествените барања. Модификациите на одобриениот тип треба да добијат дополнително одобрување од овластеното тело, кое го издал сертификатот за ЕС испитување на тип кога ваквите промени влијаат на сообразноста со суштествените барања или пропишаните услови за користење на апаратот. Ова дополнително одобрување ќе се даде во форма на дополнително одобрување на првобитниот сертификат за ЕС испитување на тип.

IV.2. ЕС ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ТИП

Член 20

(1) ЕС изјава за сообразност на тип е оној дел од постапката кога производителот изјавува дека произведените апарати се во согласност со типот опишан во сертификатот за ЕС испитување на тип и ги задоволуваат суштествените барања од овој правилник, кои се применуваат на нив. Производителот треба да прикачи ЕС ознака на секој производ и да изготви писмена изјава за сообразност. Изјава за сообразност може да опфати еден или повеќе апарати и таа треба да остане кај производителот. ЕС ознаката треба да биде придружена со знакот за идентификација на овластеното тело одговорно за проверки по случаен избор, согласно став 3 од овој член.

(2) Производителот треба да ги преземе сите потребни мерки за да гарантира дека процесот на изработка, вклучувајќи ја проверката и тестирањето на крајниот производ, ќе резултира со хомогеност на производството и сообразност на апаратите со типот опишан во сертификатот за ЕС испитување на тип и со барањата на овој правилник, кои се применуваат на нив. Избраното овластено тело од производителот, треба да извршува проверки на апаратите по случаен избор, како што е пропишано во став 3 од овој член.

(3). Овластеното тело треба да извршува проверки на апаратите на самото место по случаен избор, во интервали од една година или помалку. Соодветен број на апарати треба да бидат прегледани и треба да се извршат соодветни тестови или еквивалентни тестови, како што е наведено во применливите стандарди од член 15 на овој правилник, а треба да бидат извршени со цел да се обезбеди сообразност со односите суштествени барања утврдени во овој правилник. Овластеното тело, за секој одделен случај, одредува дали овие тестови треба да се извршат целосно или делумно. Во случај кога еден или повеќе апарати се одбиени, овластеното тело презема соодветни мерки за да се спречи нивното пуштање на пазар.

IV.3. ЕС ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ТИП (гаранција за квалитет на производството)

Член 21

(1) ЕС изјава за сообразност на типот (гаранција за квалитетот на производството) е постапка во која производителот кој ги исполнил обврските од став 2 од овој член изјавува дека произведените апарати се во согласност со типот опишан во сертификатот за ЕС испитување на тип и ги задоволуваат суштествените барања од овој правилник, кои се применуваат на нив. Производителот треба да прикачи ЕС ознака на секој апарат и да изготви писмена изјава за сообразноста. Оваа изјава може да опфати еден или повеќе апарати и таа треба да остане кај производителот. ЕС ознаката треба да биде придружена со знакот за идентификација на овластеното тело одговорно за ЕС инспекцијата.

(2) Производителот ќе примени систем за квалитет кој обезбедува сообразност на апаратите со типот опишан во сертификатот за ЕС испитување на тип и со суштествените барања од овој правилник кои се применуваат на нив. Производителот подлежи на ЕС инспекција како што е одредено во член 23 од овој правилник.

Член 22

Систем за квалитет на производството

(1) До овластеното тело, производителот по свој избор треба да поднесе барање за одобрување на неговиот систем за квалитет за произведените апарати. Поднесеното барање треба да содржи:

- документација за системот за квалитет,
- обврска дека ќе ги извршува задолженијата кои произлегуваат од системот за квалитет, онака како што е одобрен,
- обврска да го одржува одобриениот систем за квалитет за да се обезбеди негов континуитет и ефективност,
- документација која се однесува на одобриениот тип и примерок од сертификатот за ЕС испитување на тип.

(2) Сите елементи, барања и одредби донесени од производителот треба да бидат документирани на систематичен и логичен начин во форма на мерки, постапки и писмени упатства. Документацијата за системот за квалитет треба да овозможи еднообразно толкување на програмите за квалитет, плановите, прирачниците и записниците. Таа конкретно ќе содржи адекватен опис на:

- целите на квалитетот, организационата структура, одговорностите на раководството и неговите овластувања во однос на квалитетот на апаратот;
- процесот на производство, техниките за контрола и осигурување на квалитетот и систематските активности кои ќе се користат;
- испитувањата и тестовите кои ќе се извршат пред, за време и по изработката и динамиката на нивното извршување;
- методот за следење на достигнувањето на бараниот квалитет на апаратот и ефикасното функционирање на системот за квалитет.

(3) Овластеното тело го испитува и го оценува системот за квалитет за да одреди дали тој ги задоволува барањата од став 2 од овој член. Тој ќе претпостави дека постои сообразност со овие барања кај оние системи за квалитет во кои се применува соодветниот хармонизиран стандард. Телото треба да го извести производителот за својата одлука и за истата да ги информира другите овластени тела. Известувањето до производителот треба да ги содржи заклучоците од испитувањето, името и адресата на овластеното тело и одлуката за оценка, вклучувајќи ги и причините за нејзиното донесување за произведените апарати.

(4) Производителот треба постојано да го информира овластеното тело кое го одобрило системот за квалитет за сите извршени измени на системот за квалитет во врска со спроведување на нови технологии и концепти за квалитет. Овластеното тело треба да ги испита предложените измени и да одлучи дали модифицираниот систем за квалитет ги почитува релевантните одредби или дали е потребно преоценување. За својата одлука треба да го извести производителот. Известувањето треба да ги содржи заклучоците од инспекцијата и образложението за донесената одлука за оценка.

(5) Овластеното тело треба да ги информира другите овластени тела, за повлекувањето на одобриениот систем за квалитет и причините за донесената одлука.

Член 23

ЕС инспекција на производството

(1) Целта на ЕС инспекцијата на производството е да гарантира дека производителот совесно ги исполнува обврските кои произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

(2) Производителот треба да му дозволи пристап до местото на производство на овластеното тело, заради вршење инспекција, проверување, тестирање и складирање и треба да му ги обезбеди сите потребни информации, особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- записниците за квалитет, како што се извештаи од проверки и податоци од тестови, податоци од калибрацијата, извештаи за квалификации на персоналот, итн.

(3) Овластеното тело треба да врши проверка најмалку еднаш на секои две години за да гарантира дека производителот го одржува и применува одобриениот систем за квалитет и треба да достави извештај од извршената инспекција до производителот.

(4) Овластеното тело може ненајавено да го посетува производителот. За време на овие посети, овластеното тело може да врши тестирања на апаратите или да овласти друг експерт да ги изврши тестирањата за него. Овластеното тело треба да достави до производителот извештај од инспекцијата и ако е соодветно, извештај од тестот.

(5) Производителот може да го даде извештајот од овластеното тело по барање на заинтересирани лица.

IV.4. ЕС ИЗЈАВА ЗА СООБРАЗНОСТ НА ТИП (гаранција за квалитет на производ)

Член 24

(1) ЕС изјавата за сообразност на тип (гаранција за квалитет на производ) е оној дел од постапката за оценка на сообразност со која производителот кој ги исполнил обврските од став 2 на овој член, изјавува дека произведените апарати се во согласност со типот опишан во сертификатот за ЕС испитување на тип и дека ги задоволуваат суштествените барања на овој правилник кои се применуваат на нив. Производителот треба да ја прикачи ЕС ознаката на секој апарат и да изготви писмена изјава за сообразност. Оваа изјава може да опфати еден или повеќе апарати и таа треба да остане кај производителот. ЕС ознаката треба да биде придружена со знакот за идентификација на овластеното тело одговорно за ЕС инспекцијата.

(2) Производителот го применува системот за квалитет за крајна проверка на апаратите и тестовите, согласно член 25 од овој правилник, кој е предмет на инспекција согласно член 26 од овој правилник.

Член 25

Систем за квалитет на производ

(1) Производителот по сопствен избор, за произведениот апарат кој е во постапка за оценка на сообразност треба да поднесе барање до овластеното тело за одобрување на неговиот систем за квалитет. Барањето треба да содржи:

- документацијата за систем за квалитет,
- обврска дека ќе ги извршува задолженијата кои произлегуваат од системот за квалитет, онака како што е одобрен,
- обврска да се одржува одобриениот систем за квалитет за да се обезбеди негов континуитет и ефективност,
- документација која се однесува на одобриениот модел и примерок од сертификат за ЕС испитување на тип.

(2) Како дел од системот за квалитет, секој апарат треба да биде испитан и да бидат извршени соодветни тестирања, како што е утврдено во применливите стандарди од член 15 на овој правилник или еквивалентни тестирања, за да се провери сообразноста со суштествените барања од овој правилник кои се однесуваат на него. Сите елементи, барања и одредби донесени од производителот, треба да бидат документирани на систематски и логичен начин во форма на мерки, постапки и писмени упатства. Оваа документација за системот за квалитет треба да овозможи еднообразно толкување на програмите за квалитет, плановите, прирачниците и досиејата. Документацијата за системот за квалитет треба да содржи адекватен опис на:

- целите на квалитетот, организационата структура, одговорностите на раководството и нивните овластувања во однос на квалитетот на апаратот,
- контролите и тестирањата кои ќе се извршат по изработката,
- методот за верификација на ефикасното функционирање на системот за квалитет.

(3) Овластеното тело го испитува и оценува системот за квалитет за да одреди дали тој ги задоволува барањата од став 2 од овој член. Тој ќе претпостави дека постои сообразност со овие барања кај оние системи за квалитет во кои се применува соодветниот хармонизиран стандард. Телото треба да го извести производителот за својата одлука и за истата да ги информира другите овластени тела. Известувањето до производителот треба да ги содржи заклучоците од испитувањето, името и адресата на овластеното тело и одлуката за оценката, вклучувајќи ги и причините за нејзиното донесување за произведените апарати.

(4) Производителот треба постојано да го информира овластеното тело кое го одобрило системот за квалитет, за сите измени на системот за квалитет, на пример, поради воведување нови технологии и постапки за квалитет.

Овластеното тело треба да ги испита предложените измени и да одлучи дали изменетиот систем за квалитет ги почитува релевантните одредби или дали е потребно преоценување. Тоа, треба да го извести производителот за својата одлука. Известувањето треба да ги содржи заклучоците од инспекцијата и образложението за донесената одлука за оценка.

(5) Овластеното тело кое го повлекува одобриениот систем за квалитет и треба да ги информира за тоа другите овластени тела и при тоа ќе ги наведи причините за одлуката.

Член 26

ЕС инспекција на производ

(1) Целта на ЕС инспекцијата на производ е да гарантира дека производителот совесно ги исполнува обврските кои произлегуваат од одобриениот систем за квалитет.

(2) Производителот треба да му дозволи пристап до местото на проверување на овластеното тело, заради вршење инспекција, тестирање и складирање и треба да му ги обезбеди сите потребни информации, а особено:

- документацијата за системот за квалитет,
- досиејата за квалитет, како што се извештаи од проверки и податоци од тестови, податоци од калибрацијата, извештаи за квалификациите и обуките на вработените, итн.

(3) Овластеното тело треба да врши проверка најмалку еднаш на секои две години за да гарантира дека производителот го одржува и применува одобриениот систем за квалитет и треба да достави извештај од проверката до производителот.

(4) Овластеното тело може ненајавено да го посетува производителот. За време на овие посети, овластеното тело може да врши тестирања на апаратите или да овласти друг експерт да ги изврши тестирањата за него. Овластеното тело треба да достави до производителот извештај од инспекцијата и, ако е соодветно, извештај од тестот.

(5) По барање на заинтересирани лица, производителот може да го даде извештајот од овластеното тело.

IV.5. ЕС ВЕРИФИКАЦИЈА

Член 27

(1) ЕС верификацијата е оној дел од постапката со која овластеното тело проверува и потврдува дека апаратите се во сообразност со типот, кој е опишан во сертификатот за ЕС испитување на тип и дека ги задоволуваат суштествените барања од овој правилник кои се применуваат на нив.

(2) ЕС верификацијата, по избор на производителот, може да се врши со контрола и тестирање на секој апарат согласно член 28 од овој правилник и со контрола и тестирање на апаратот на статистичка основа согласно член 29 на овој правилник.

Член 28

Верификација со контрола и тестирање на секој апарат

(1) Секој апарат треба да се испита и треба да се извршат соодветни тестови како што е одредено во стандардите од член 15 на овој правилник или еквивалентни тестови, со цел да се провери неговата сообразност со релевантните суштествени барања од овој правилник.

(2) Овластеното тело треба да ја стави ЕС ознаката на секој одобрен апарат и да изготви писмена изјава за сообразност. Изјавата може да опфати еден или повеќе апарати и останува кај производителот. ЕС ознаката треба да биде придружена со знакот за идентификација на овластеното тело.

Член 29

Статистичка верификација

(1) Производителот треба да ги прикаже своите апарати во форма на серија на сообразни производи и да ги преземе сите потребни мерки за да гарантира дека процесот на производство резултира со сообразност за секоја серија на производи.

(2) Каде е изводливо, производителот може да ја стави ЕС ознаката на секој апарат за време на процесот на производство. ЕС ознаката треба да биде придружена со знакот за идентификација на овластеното тело одговорно за статистичката верификација.

(3) Според карактеристиките, апаратите треба да бидат предмет на статистичка контрола. Тие треба да бидат групирани во препознатливи серии на производи кои се состојат од парчиња произведени под исти услови и од еден ист тип. Серијата на производи се испитува во интервали по случаен избор. Апаратите кои прет-

ставуваат примерок се испитуваат посебно и врз нив се вршат соодветни тестови, како што е утврдено во применливите стандарди од член 15 од овој правилник или еквивалентни тестови, за да се одреди дали серијата апарати ќе биде одобрена или одбиена.

(4) За статистичка верификација се применува план за земање примероци со следниве оперативни карактеристики:

- за стандардно ниво на квалитет, еднакво на 95% веројатност за одобрување, а со процент на несообразност од 0,5% до 1,5%,

- за граничен квалитет, еднаков на 5% веројатност за одобрување, а со процент на несообразност од 5% до 10%.

(5) Кога серијата апарати е одобрена, овластеното тело треба да изготви писмена изјава за сообразност која останува кај производителот. Сите апарати од серијата може да се пуштат на пазар, освен оние кои при испитување на примерокот се покажале како несообразни. Ако серијата на апарати е несообразна, надлежното овластено тело треба да ги преземе потребните мерки за да спречи таа да биде пуштена на пазар. Доколку сериите на апарати зачестено се несообразни, овластеното тело може да ја суспендира статистичката верификација.

IV.6. ЕС ВЕРИФИКАЦИЈА ПО ПРОИЗВОД

Член 30

(1) ЕС верификацијата по производ е постапка со која овластеното тело проверува и потврдува дека апаратот е во сообразност со барањата од овој правилник. Овластеното тело треба да ја прикачи ЕС ознаката на апаратот и да изготви писмена изјава за сообразност и таа останува кај производителот.

(2) Проектната документација согласно член 31 од овој правилник, треба да биде достапна на овластеното тело.

(3) Апаратот треба да се испита и врз него да се извршат соодветни тестови според проектната документација, со цел да се гарантира сообразноста на апаратот со суштествените барања од овој правилник. Ако овластеното тело смета за неопходно, проверките и соодветните тестови треба да се извршат по монтирањето на апаратот.

V. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 31

(1) На барање на овластеното тело за оценка, производителот на апаратот доставува проектна документација, која треба да ги содржи следниве информации:

- општ опис на апаратот;
- идејни планови, работилнички и монтажни цртежи за компонентите, потсклоповите, шеми на струјните кола, итн.;

- описи и објаснувања потребни за да се разберат информациите од алинеи 1 и 2 од став 1 на овој член, вклучувајќи го и функционирањето на апаратите;

- список на стандарди од член 15 на овој правилник, кои целосно или делумно се применуваат и описи за прифатените идејни решенија, за кои не се применети стандардите од член 15 на овој правилник, а се исполнети суштествените барања,

- извештаи од тестирањата;

- прирачници за монтажа и употреба.

Проектната документација треба да ги содржи и следниве елементи:

- атести за гасната опрема, која е вградена во апаратот;

- атести и потврди кои се однесуваат на методите на производство и/или испитување и/или следење на апаратот и

- секоја друга документација со која му се овозможува на овластеното тело да ја подобри процената.

(2) Проектната документација, записниците и кореспонденцијата кои се однесуваат на постапките за оценка на сообразност треба бидат напишани на македонски јазик и кирилично писмо.

VI. БАРАЊА КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ ОВЛАСТЕНИТЕ ТЕЛА ЗА ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ

Член 32

(1) Телата кои се вклучени во оценка на сообразност на апаратите, треба да ги исполнат барањата што се пропишани согласно член 33 од овој правилник.

(2) Телата што ги задоволуваат барањата за оценување, пропишани со применливите хармонизирани стандарди ќе се смета дека задоволуваат барањата утврдени во овој правилник.

(3) Ако овластеното тело за оценка на сообразноста престане да ги задоволува барањата од став 1 од овој член, тогаш ќе се повлече овластувањето.

Член 33

(1) Овластените тела треба да ги задоволат следниве минимални барања:

- расположлив кадар и потребни средства и опрема, согласно член 36 на овој правилник;

- техничка оспособеност и професионална доследност на вработените;

- независност при вршење на тестирање на производите, подготвување извештаи, издавање потврди и вршење инспекција, како што е предвидено со овој правилник, на раководството и техничкиот кадар во однос на сите кругови, групи или лица непосредно или посредно вклучени во доменот на апаратите, согласно член 35 на овој правилник;

- чување на професионалната тајна од страна на вработените; и

- поседување на полиса за осигурување.

(2) Исполнувањето на барањата од алинеја 1 и 2 на став 1 од овој член треба периодично да се верификува од надлежните органи.

Член 34

(1) Овластеното тело за оценка на сообразност, директорот и вработените одговорни за спроведување на тестовите за верификација, не можат да бидат проектантите, производителите, увозниците или монтери на апаратите и гасната опрема, кои тие ги испитуваат, ниту овластени преставници на било кој од горенаведените. Тие не треба да бидат директно ангажирани, ниту како овластени застапници во проектирање, изработка, рекламирање и сервисирање на апаратите и гасната опрема, освен ако се работи за размена на технички информации помеѓу производителот и овластеното тело.

Член 35

(1) Овластеното тело за оценка на сообразност и вработените треба да ги спроведат тестирањата за верификација со највисоко ниво на професионалност и техничка компетентност и треба да бидат ослободени од секакви влијанија, особено финансиските, кои можат да влијаат на нивната работа или на резултатот на инспекцијата.

Член 36

(1) Овластеното тело за оценка на сообразност треба да го има на располагање потребниот стручен персонал и да ги поседува неопходните простории за да може правилно да ги извршува административните и техничките задачи поврзани со верификацијата, како и да има пристап до опрема која е потребна за специјални испитувања.

(2) Овластеното тело за оценка на сообразност треба да има постојано вработени, најмалку три стручни лица, кои се вклучени во процесот на оценка на сообразност и тоа:

- два дипломирани инженери по машинство, со најмалку три години искуство на работи поврзани со оценка на сообразност и испитување на апарати и гасна опрема и

- еден вработен со средно стручно образование од машинска насока со најмалку три години искуство на работи поврзани со оценка на сообразност и испитување на апарати и гасна опрема.

(3) Кога нотифицираното тело врши оценка или надзор на системите за квалитет, тогаш тоа треба да има и постојано вработено лице со високо образование, кое е стручно оспособено и има најмалку три години работно искуство во областа на воведување и оценка на систем за квалитет.

Член 37

(1) Стручниот персонал одговорен за инспекција треба да има:

- квалитетна техничка и професионална обука,
- задоволително познавање на барањата за тестирањата што ги извршуваат и соодветно искуство во примена на таквите тестирања.

Член 38

(1) Овластеното тело треба да ја гарантира непристрасноста на неговиот стручен персонал при вршење на инспекцијата.

(2) Овластеното тело треба да има соодветно осигурување од професионална одговорност.

(3) Овластеното тело, неговиот директор и персоналот, треба да ја почитува професионалната доверливост што се однесува до сите информации добиени при извршувањето на задачите, освен пред надлежните државни органи.

VII. ЕС ОЗНАКА ЗА СООБРАЗНОСТ

Член 39

(1) ЕС ознаката за сообразност и натписите, се ставаат на видливо и лесно читливо место и во неизбришлива форма на апаратот или на плочката со податоци прикачена на апаратот. Плочката со податоци се изработува така што таа не може повторно да се употреби.

(2) На апаратите може да се ставаат други ознаки, под услов да не доведат до забуна со ЕС ознаката за сообразност.

(3) ЕС ознаката за сообразност, формата и содржината е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 40

(1) Во случај кога ќе се утврди дека ЕС ознаката за сообразност е неправилно прикачена на апаратот или дека сертификатот за гасната опрема е погрешно издаден бидејќи:

- апаратите или гасната опрема не се во сообразност со апаратот или со гасната опрема како што е наведено во сертификатот за ЕС испитување на тип,

- апаратите или составните делови се во сообразност со апаратот или составниот дел како што е наведено во сертификатот за ЕС испитувањето на тип, но не ги задоволуваат суштествените барања применливи врз нив и

- производителот не ги исполнил своите обврски пропишани во одредбите на глава V од овој правилник, тогаш овластеното тело го повлекува издаденото право за прикачување на ЕС ознака за сообразност или издадениот сертификат и ги информира другите овластени тела, а за тоа поднесува извештај до министерот за економија.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 41

(1) На започнатите постапки за пуштање на пазар и ставање во употреба на апарати и гасна опрема, до влегување во сила на соодветен протокол на Европската Унија ќе се применуваат следните прописи:

- Правилник кој се однесува на задолжителното атестирање на подвижни гасни печки за греење без приклучок за оцак (Службен лист на СФРЈ, бр. 1/82).

- Правилник кој се однесува на апарати кои работат на гас, а се употребуваат во домаќинствата, кои можат да се пласираат на пазарот само ако се снабдени со гарантен лист и со техничко упатство и за најмалото траење на гарантираниот рок и на рокот на обезбедено сервисирање на тие апарати ("Службен лист на СФРЈ", бр. 4/81).

- Правилник кој се однесува на задолжителното атестирање на регулаторите за притисок на втечен гас пропан-бутан ("Службен лист на СФРЈ", бр. 20/86).

Член 42

(1) Одредбите од овој правилник кои се однесуваат на СЕ – ознаката ќе се применуваат по пристапувањето на Република Македонија во Европската унија или по влегувањето во сила на соодветен протокол за оценка на сообразноста со Европската заедница и со назначувањето на овластено тело во нотифицирано тело од страна на Европската Комисија.

Член 43

(1) До пристапувањето на Република Македонија во Европската унија, производителите на апарати и опрема на гас, можат да пуштаат на пазар апарати и гасна опрема без прикачување на ознака за сообразност или СЕ ознака, доколку истите се произведени во Република Македонија и ги задоволуваат суштествените барања кои се утврдени со одредбите на овој правилник.

(2) Во случајот од став 1 на овој член, производителот на апарати и/или гасна опрема треба од овластеното тело за оценка на сообразност во Република Македонија да обезбеди сертификат за сообразност на апарати и опрема на гас, согласно постапките за оценка на сообразност, утврдени со одредбите на овој правилник, а имајќи ги во предвид националните стандарди.

(3) Сертификатот за сообразност издаден согласно став 2 од овој член, ја заменува ознаката за сообразност, а истиот го чува производителот на апарати и/или опрема на гас уште 10 години откако е произведен последниот апарат или гасна опрема. Копија од сертификатот за сообразност заверена од производителот на апарати и/или гасна опрема треба да ја придружува документацијата на секој апарат и на опремата на гас.

Член 44

(1) Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службениот весник на Република Македонија“.


Бр. 25- 3237/4
јули 2007 година
Скопје

Министер за економија,
Вера Рафајловска с.р.

ПРИЛОГ 1

ЕС ОЗНАКА И НАТПИСИ

1. ЕС ознаката се состои од знакот СЕ како што е прикажан подолу, по кој следат последните две бројки од годината во која знакот бил прикачен и знакот за идентификација на нотифицираното тело кое ги извршило проверките по случаен избор, ЕС инспекцијата или ЕС верификацијата.



2. Апаратот или неговата плочка со податоци треба да ја носат ЕС ознаката заедно со следниве натписи:

- име на производителот или знакот за идентификација;
- трговскиот назив на апаратот;
- типот на напојување со електрична енергија, доколку се применува;
- категорија на апаратот.

Во согласност со природата на апаратот, може да се додадат потребните информации за инсталирање.

1282.

Врз основа на член 20 став 1 точките 1, 2 и 6 од Законот за безбедност на производи ("Службен весник на Република Македонија" бр 33/2006), министерот за економија донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на течните горива ("Службен весник на Република Македонија" бр. 88/2007 и 91/07), во членот 3 во точката 23 втората реченица станува точка 24.

Точките 24, 25, 26, 27, 28 и 29 стануваат точки 25, 26, 27, 28, 29 и 30.

Член 2

Во член 5 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

"(2) На домашниот пазар може да се пушти и дизел гориво со содржина на сулфур која не е поголема од 10 mg/kg или 10 ppm, односно ако граничните вредности на одделни карактеристики се согласни со пропишаните во стандардот МКС ЕН 590:2007 кор.мк".

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

"(3) Дизел горивата од став (1) и став (2) на овој член можат да содржат најмногу 5 % ФАМЕ."

Член 3

Во членот 10 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

"(3) Дизел горивото од член 5 став (2) од овој правилник, на продажните места на домашниот пазар треба да се означува со ознаката "ЕУРОДИЗЕЛ БС"

Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (4), (5) и (6).

Член 4

Во член 13 во став (1) зборовите: "ЕУРОДИЗЕЛ кој содржи" се заменуваат со зборовите: "ЕУРОДИЗЕЛ и ЕУРОДИЗЕЛ БС кои содржат".

Член 5

Во член 23 во став (12) на крајот се додава нова реченица која гласи:

"Горивото Д-Е III може да содржи најмногу 5 % (v/v) биодизел, а за утврдување на количеството на биодизел во Д-Е III се применува методата на испитување МКС ЕН 14078".

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-3937/9
1 август 2007 година
Скопје

Министер,
Вера Рафајловска, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1283.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 63/06 и 36/07), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 06.08.2007 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 28,230
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 28,313
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 28,538
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 29,567

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 30,133
- Д-Е III	до 30,759

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 30,742

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 20,633
- М-2	до 20,611

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтни деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтни деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	до 67,50
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 64,00
- ЕУРОСУПЕР - 95	до 64,50
- ЕУРОСУПЕР - 98	до 65,50

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	до 54,50
- Д-Е III	до 55,00

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	до 44,50

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	до 24,996
- М-2	до 24,970

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
МБ-96 (ПРЕМИУМ)	67,00	66,50	66,00
БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	63,50	63,00	62,50
ЕУРОСУПЕР - 95	64,00	63,50	63,00
ЕУРОСУПЕР - 98	65,00	64,50	64,00
Д - ДИЗЕЛ	54,00	53,50	53,00
Д-Е III	54,50	54,00	53,50
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	44,00	43,50	43,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	0,150
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	0,080
- ЕУРОСУПЕР - 95	0,080
- ЕУРОСУПЕР - 98	0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	0,030
- Д-Е III	0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,050
- М-2	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- МБ-96 (ПРЕМИУМ)	25,123
- БМБ-91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,144
- ЕУРОСУПЕР - 95	22,343
- ЕУРОСУПЕР - 98	22,162

б) Дизел гориво	ден/лит
- Д (ДИЗЕЛ)	12,323
- Д-Е III	12,121

в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно (ЕЛ)	3,230

г) Мазут	ден/кг
- М-1 (М)	0,100
- М-2	0,100

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
БМБ - 91 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д - ДИЗЕЛ	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Д-Е III	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М - 1	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400
МАЗУТ М - 2	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 00,01 часот на 07.08.2007 година.

Бр. 02-1205/1
6 август 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 165.

Врз основа на член 12-а од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006 и 36/2007), директорот на Агенцијата за државни службеници донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И СТАНДАРДИТЕ, КАКО И ПОСТАПКАТА ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2005) во членот 12, став (3), точка 3., алинејата 12 се менува и гласи:

„- Податоци за положени испити, сертификати, дипломи и слично, од интерес за работното место.“

Во точката 4., на крајот на реченицата се додаваат зборовите: „и согласност за начинот на известување на кандидатот“.

Во ставот (4) по зборот „вработување“ се додаваат зборовите: „на државен службеник со упатство за пополнување“.

Член 2

Во членот 14, во ставот (1), запирката и зборовите: „да подигнат литература за полагање на стручниот испит и“ се бришат.

Во ставот (3), зборот „седум“ се заменува со зборот „пет“.

Член 3

Во членот 16, во ставот (2), зборовите: „бодовите за проверка на компетентноста постигнати на интервјуто“ се заменуваат со зборовите: „вкупно остварените бодови за стручност и компетентност“.

Во ставот (4), зборот „седум“ се заменува со зборот „пет“.

Член 4

Постапките за селекција и вработување на државните службеници кои се во тек, ќе завршат според Правилникот за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2005).

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-
2007 година
Скопје

Агенција за државни службеници
Директор,
Александар Гештаковски, с.р.

166.

Врз основа на член 12-а од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006 и 36/2007), директорот на Агенцијата за државни службеници донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ- НИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И КРИТЕРИ- УМИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ И ПРИПРАВНИЧКИОТ ИСПИТ

Член 1

Во Правилникот за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2005) членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

Практичниот дел од стручниот и приправничкиот испит претставува тест, составен од прашања, со избор на еден од повеќе понудени одговори, од областа X од Програмата.“

Член 2

Во членот 6, ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Комисијата за полагање на стручен испит (во натамошниот текст „Комисијата“), е составена од претседател и двајца членови и нивни заменици, од кои претседателот, еден член и нивните заменици се од редот на раководни или стручни државни службеници од

Агенцијата, а еден член и неговиот заменик се од редот на раководни или стручни државни службеници од органот за чии потреби се спроведува постапката за вработување“.

Член 3

Во членот 9, ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Секретарот на комисијата, на секој од кандидатите, му врачува корисничко име и лозинка за најава во системот за полагање на стручниот испит“.

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Член 4

Членот 10 се менува и гласи:

„Член 10

(1) Времетраењето за полагање на стручниот испит изнесува 90 минути.

(2) Доколку кандидатот го полага само посебниот дел од испитот, времетраењето за полагање изнесува 30 минути“.

Член 5

Во членот 13, ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 6

Членот 14 се брише.

Член 7

Во Програмата за полагање на стручен и приправнички испит, Областа X се менува и гласи:

„Област X:

- 1) Основни поими за информациски-комуникациски технологии,
- 2) Користење на компјутерите,
- 3) Ефикасно управување со компјутерски ресурси,
- 4) Е-влада и е-демократија,
- 5) Законска рамка во Република Македонија, поврзана со информациски-комуникациски технологии“.

Член 8

Во членот 21, ставовите (2) и (3), се менуваат и гласат:

„(2) По исклучок, кога државниот службеник-приправник во текот на приправничкиот стаж се вработил во друг орган од член 3, став (2) и (3) од Законот за државните службеници, известувањето од став (1) на овој член, се доставува до секретарот односно функционерот кој раководи со органот од член 3, став (2) и (3) од Законот за државните службеници во кој не се именува секретар.

(3) Врз основа на известувањето од став (2) на овој член, секретарот односно функционерот кој раководи со органот од член 3, став (2) и (3) од Законот за државните службеници во кој не се именува секретар, формира Комисија за вработување во согласност со член 11, став (4) од Законот за државните службеници“.

Член 9

Во членот 22, ставот (1), се менува и гласи:

„(1) Врз основа на известувањето од член 21, Комисијата за вработување го определува терминот и местото за полагање и за тоа ги известува државниот службеник-приправник и Агенцијата, која подготвува тест за полагање на приправнички испит“.

Во ставот (2), по зборот „Известувањето“, се додаваат зборовите „од ставот (1) на овој член“.

Член 10

Постапките за спроведување на стручниот и приправничкиот испит кои се во тек, ќе завршат според Правилникот за начинот, постапката и критериумите за спроведување на стручниот и приправничкиот испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/2005).

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-
2007 година
Скопје

Агенција за државни службеници
Директор,
Александар Гештаковски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

167.

Врз основа на член 105 став (3), член 106 став (1) и (2) и член 112 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/05 и 27/07), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седница одржана на 24.07.2007 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за инвестирање на средствата на пензиските фондови („Службен весник на Република Македонија бр. 44/2004 и 5/2006) во членот 3 став (2) точка а) по зборот „Агенција“ се додаваат зборовите: „според следниве критериуми:

- Берзата да се наоѓа во државите-членки на ЕУ, Јапонија или САД, како што е пропишано во член 105 став 1 точка s), точка и), точка j) и точка к) од Законот;
- Државите во кои се наоѓаат берзите да имаат долгорочен кредитен рејтинг препорачлив за надворешен долг во странска валута „А“ или повисок рејтинг според Fitch Investor Service или Standard & Poor's или „A2“ или повисок според Moody's, согласно член 9, член 10, член 11 и член 12 од овој правилник;
- Доколку во земјата има повеќе од една берза, во регистарот се евидентираат најголемите берзи според пазарната капитализација, обемот на тргување и бројот на компании кои котираат на берзите.”

Член 2

Во членот 4 став (1) точка в) зборовите: „една реномирана меѓународна ревизорска кука“ се заменуваат со зборовите: „едно друштво за ревизија кое има дозвола за работа издадена од министерот за финансии”.

Член 3

(1) Во членот 6 став (1) точка а) зборот: „10“ се заменува со зборот: „15”.

(2) Во точка в) зборовите: „една реномирана меѓународна ревизорска кука“ се заменуваат со зборовите: „едно друштво за ревизија кое има дозвола за работа издадена од министерот за финансии”.

Член 4

Во член 15 став (2) зборовите: „или вкрстени“ се бришат.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-1260/3
24 јули 2007 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор,
Анета Димовска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02 и 37/05), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А

Просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2007 година не може да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.473
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности	8.427
05	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	8.062
10	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	7.838
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	12.355
14	Вадење на други руди и камен	9.724
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.743
16	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	8.094
17	Производство на текстилни ткаенини	5.597
18	Производство на облека, доработка и боење на крзно	4.005
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	2.725
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	5.611
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	8.182
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	9.894
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	15.841
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	15.273
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	3.034
26	Производство на производи од други неметални минерали	11.367
27	Производство на основни метали	12.057
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.941
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.495
30	Производство на канцелариски машини и компјутери	12.996

31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	6.285
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	6.586
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	13.457
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	6.272
35	Производство на други сообраќајни средства	9.326
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4.881
37	Рециклажа	4.339
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	15.265
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	8.357
45	Градежништво	6.917
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	11.736
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	12.543
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.027
55	Хотели и ресторани	7.723
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	7.585
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	19.848
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	13.297
64	Поштенски активности и телекомуникации	14.884
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	17.096
66	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	20.804
67	Помошни активности во финансиското посредување	31.097
70	Активности во врска со недвижен имот	11.459
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.061

72	Компјутерски и сродни активности	13.347
73	Истражување и развој	9.443
74	Други деловни активности	8.464
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	10.882
80	Образование	8.785
85	Здравство и социјална работа	8.397
90	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	7.916
91	Дејност на организации врз база на зачленување	12.434
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	8.172
93	Други услужни дејности	7.883
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал	0
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби	0
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Месечно даночно ослободување 3.064.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005 и 139/2006 година), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2007 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јули 2007 година, во однос на просечните цени на мало во 2006 година изнесува 1,7%.

Директор,
м-р Благица Новковска, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

